

Службен весник

на Република Македонија

Број 188

19 декември 2014, петок

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
5761. Закон за изменување и дополнување на Законот за проценка.....	3	5769. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите	21
5762. Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите.....	13	5770. Правилник за начинот на бодирање на првиот и вториот дел од испитот за добивање уверение за вршење стопански риболов, формата и содржината на уверението за положен испит и испитот за добивање уверение за рибочувар и формата и содржината на уверението за положен испит	22
5763. Закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации.....	13	5771. Правилник за критериумите во однос на просторните услови и материјално - техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на испитот за општа професионална способност	25
5764. Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствена заштита.....	16	5772. Одлука за изменување на Одлуката за издавање кована пара за колекционерски цели	25
5765. Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување.....	17		
5766. Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување.....	18		
5767. Закон за изменување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување.....	19		
5768. Програма за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности за 2015 година.....	19		

[illegible]

	Стр.		Стр.
5808. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	39	5818. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	44
5809. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	39	5819. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	44
5810. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	40	5820. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	45
5811. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	40	5821. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	45
5812. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	41	5822. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	46
5813. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	41	5823. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	46
5814. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	42	5824. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	47
5815. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	42	5825. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	47
5816. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	43	5826. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	48
5817. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	43	Огласен дел	1-64

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5761.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОЦЕНА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за проценка, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 17 декември 2014 година.

Бр. 07 – 4718/1 Претседател
17 декември 2014 година на Република Македонија,
Скопје д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОЦЕНА

Член 1

Во Законот за проценка („Службен весник на Република Македонија“ број 115/10 158/11, 185/11 и 64/12) во членот 10 став (1) алинеја 5 по зборовите: „соодветната област“, се додаваат зборовите: „по денот на дипломирањето“.

Во алинејата 6 зборот „сертификат“ се заменува со зборот „потврда“ а точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „издадена од Комората на проценувачи“.

Ставот (2) се брише.

Член 2

Членот 11 се менува и гласи:

„(1) Почетната обука за проценувач се организира за стекнување практични и теоретски знаења и вештини со цел да се создадат обучени и стручни кандидати за полагање на стручен испит за проценувач.“

(2) Почетна обука за проценувач може да посетува лице кое ги исполнува условите за полагање на стручен испит за проценувач согласно овој закон.

(3) Почетната обука за проценувач ја спроведува Комората на проценувачи во соработка со соодветното министерство и не може да трае повеќе од 30 часа.

(4) Почетната обука ја вршат предавачи како стручни лица за спроведување на програмите за почетна обука.

(5) За предавачи од страна на Комората се ангажираат лица со лиценца за проценувачи кои со своите активности при непосредното спроведување на програмите за почетна обука даваат придонес за одржување на високо ниво на знаења и вештини на кандидатите за проценувачи, странски експерти проценувачи од соодветната област, како и од редот на домашни и странски универзитетски професори кои со своето дотогашно работно искуство дале придонес во развојот на процената и вршењето на процената.

(6) По завршена обука кандидатот може да го полага стручниот испит најдоцна во рок од една година од завршување на обуката.

(7) На кандидатот Комората на проценувачи му издава потврда за завршена обука доколку посетува најмалку 90% од времето предвидено за обука за проценувач.

(8) Трошоците за почетна обука во кои влегуваат надоместокот за предавачите и материјалните трошоци за организирањето на обуката, паѓаат на товар на кандидатот, а износот на трошоците го определува Комората на проценувачи врз основа на претходно добиено позитивно мислење од соодветното министерство.“

Член 3

Членот 12 се менува и гласи:

„(1) Стручниот испит за проценувач (во натамошниот текст: стручен испит) се полага заради проверка на потребното стручно знаење од соодветната област.

(2) Стручниот испит се состои од два дела и тоа:

- прв дел (теоретски дел), со кој се проверува теоретското знаење на кандидатите и

- втор дел (студија на случај и практичен пример), со кој се проверува практичната подготвеност на кандидатот.

(3) Првиот дел од стручниот испитот од ставот (2) на овој член се полага писмено по електронски пат, со одговарање на определен број прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.

(4) Вториот дел на стручниот испитот се состои од:

- студија на случај, која се полага писмено по електронски пат со шест прашања кои кандидатот треба да ги одговори врз основа на анализата на дадената студија на случај и

- практичен пример, односно изработка, анализа и одбрана на изработена проценка од соодветната област.

(5) Стручниот испит се полага според програма во која се содржани градивото, прописите и литературата.

(6) Програмата за полагање на стручниот испитот од соодветната област ја донесува надлежниот министер.“

Член 4

По членот 12 се додава нов член 12-а кој гласи:

„Член 12-а

(1) Базите на прашања за првиот дел од стручниот испит и базите на студии на случај за вториот дел на стручниот испит од членот 19-е на овој закон ги изготвуваат професори од соодветната област и лица со лиценца за проценувач.

(2) Комисијата од членот 13 на овој закон врши ревизија и ажурирање на базите на прашања и базите на студии на случај член 19-е на овој закон, најмалку еднаш годишно.

(3) При ревизијата Комисијата особено ги има во предвид промените на прописите на кои е засновано прашањето односно студијата на случај, бројот на кандидати кои одговорале, успешноста во одговарањето на истите како и други критериуми кои можат да влијаат на подобрувањето на квалитетот на базите од член 19-е на овој закон.

(4) Врз основа на извршената ревизија и ажурирање на базите на прашања и базите на студии на случај, Комисијата одлучува прашањата и студиите на случај да бидат изменети или целосно отстранети од базите од член 19-е на овој закон.

(5) Професорите и лицата од ставот (1) на овој член и членовите на Комисијата од членот 13 на овој закон имаат право на паричен надомест што го определува надлежниот министер.

(6) Износот на паричниот надомест од ставот (5) на овој член се определува врз основа на бројот на изготвени прашања и студии на случај, како и сложеноста на материјата.

(7) Годишниот износ на паричниот надомест од ставот (6) на овој член не го надминува нивото на три просечни месечни нето плати по вработен исплатени во последните три месеци од претходната година, објавени од Државниот завод за статистика“.

Член 5

Насловот на членот 13 се менува и гласи:

„Комисија за полагање и верификација“

Во членот 13 ставот (1) се менува и гласи:

„Вториот дел од стручниот испит - изработка, анализа и одбрана на практичниот пример од соодветна област на надлежно министерство (во натамошниот текст - практичен пример), ја спроведува Комисија за полагање на стручен испит и верификација на базите на прашања и студии на случај (во натамошниот текст: Комисија за полагање и верификација).“

Во ставовите (2),(3),(4),(5) и (6) по зборовите: „Комисија за полагање“ се додават зборовите: „и верификација“.

Член 6

Пред членот 14 се додава нов наслов, а членот 14 се менува и гласи:

„Стручни и административни работи

Член 14

Стручните и административните работи за потребите на спроведување на стручниот испит ги врши надлежното министерство, првиот и вториот дел од стручниот испит-студија на случај, технички го спроведува правно лице регистрирано во Централниот регистар избрано од надлежниот министер“.

Член 7

Насловот пред членот 15 и членот 15 се менува и гласат:

„Оглас

Член 15

(1) Огласот за полагање на стручниот испит од соодветната област се објавува најмалку два пати годишно.

(2) Огласот од ставот (1) на овој член надлежното министерство го објавува во најмалку два дневни весници од кој еден е на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои припаѓаат на сите заедници во Република Македонија.“

Член 8

Насловот пред членот 16 и членот 16 се менуваат и гласат:

„Барање за полагање на стручен испит

Член 16

(1) Барањето за полагање на стручниот испит кандидатот го поднесува до надлежниот министер.

(2) Со барањето за полагање на стручниот испит кандидатот е должен да поднесе докази за исполнување на условите за полагање на стручниот испит, пропишани со овој закон.“

Член 9

Насловот на членот 17 се брише, членот 17 се менува и гласи:

„(1) Надлежниот министер или од него овластено лице, утврдува дали кандидатот ги исполнува условите за полагање на стручниот испит.

(2) Против решението со кое е одбиено барањето за полагање на стручниот испит, може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на решението.“

Член 10

Членот 19 се менува и гласи:

„(1) Ако во текот на полагањето на стручниот испит настанат оправдани причини поради кои кандидатот не може да го продолжи полагањето (болест, породилно отсуство и слично), ќе се прекине со полагањето на стручниот испит за тој кандидат за определено време, кое не може да биде подолго од шест месеци.

(2) Решение за продолжување на стручниот испит донесува надлежниот министер по молба на кандидатот. Молбата се поднесува во рок од осум дена од престанокот на причините за одлагање на стручниот испит, но најдоцна во рок од шест месеци.

(3) Ако кандидатот не поднесе молба за продолжување на стручниот испит во рокот определен во ставот (2) на овој член ќе се смета дека испитот не го положил.

(4) Против решението на надлежниот министер од ставот (2) на овој член кандидатот може да се поведе управен спор пред надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

(5) Во продолжувањето на стручниот испит, кандидатот не го полага оној дел од стручниот испит што претходно веќе го има положено.“

Член 11

По членот 19 се додаваат 16 нови члена: 19-а, 19-б, 19-в, 19-г, 19-д, 19-ѓ, 19-е, 19-ж, 19-з, 19-с, 19-и, 19-ј, 19-к, 19-л, 19-љ и 19-м кои гласат:

„Член 19-а

(1) На кандидатот на кој му е одобрено барањето за полагање на стручниот испит, му се определува времето и местото за полагање на испитот, а кандидатот се известува најдоцна во рок од осум дена пред полагање на стручниот испит.

(2) На кандидатот мора да му се овозможи да започне да го полага стручниот испит во првиот нареден термин од денот на одобреното барање за полагање на стручниот испит.

Член 19-б

(1) Стручниот испит (првиот дел-теоретски дел и вториот дел-студија на случај) се полага во просторија за полагање на испит, посебно опремена за полагање на стручен испит со материјално-техничка и информатичка опрема, интернет врска и опрема за снимање на полагањето.

(2) Јавноста се информира за датумот и времето на полагањето на стручниот испит од ставот 1 на овој член, најмалку три дена пред одржувањето на испитот.

(3) Полагањето на стручниот испит од ставот (1) на овој член се снима и во живо се емитува на веб страницата на надлежното министерство, а ако поради технички причини снимањето се прекине, снимката од целиот испит се поставува на веб страницата на надлежното министерство.

(4) Критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на стручен испит од ставот (1) на овој член ги пропишува надлежниот министер.

(5) Во просторијата за полагање на стручниот испит, за време на полагање на испитот од ставот (1) на овој член, се присутни двајца претставници од надлежното министерство, еден претставник од Комората на проценувачи, еден претставник од Владата на Република Македонија на предлог на Канцеларијата на претседателот на Владата и еден претставник од Министерството за информатичко општество и администрација (информатичар).

Член 19-в

(1) Пред почетокот на полагањето на стручниот испит од членот 19-б, претставник од надлежното министерство го утврдува идентитетот на кандидатот со увид во лична карта.

(2) На кандидатот за време на полагањето на првиот дел од стручниот испит не му се дозволува користење на закони, закони со коментар и објаснување, мобилен телефон, преносни компјутерски уреди и други технички и информатички средства, претходно подготвени предмети и слично.

(3) На кандидатот за време на полагањето на вториот дел од стручниот испит-студија на случај, му се дозволува користење единствено на закони (без коментари и објаснувања) и методологии или меѓународни стандарди кои во електронска верзија се наоѓаат на компјутерот на кој кандидатот го полага вториот дел - студија на случај од стручниот испит.

(4) На кандидатот за време на полагањето на првиот дел и вториот дел-студија на случај од стручниот испит не му се дозволува да контактира со други кандидати или лица освен со информатичарите од членот 19-б став (5) од овој закон, во случај доколку има технички проблем со компјутерот.

(5) Ако техничките проблеми со компјутерот бидат отстранети за пет минути испитот продолжува, а доколку не бидат отстранети во овој рок стручниот испит само за тој кандидат се прекинува и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на стручниот испит.

(6) Ако има проблеми со повеќе од пет компјутери и тие не бидат отстранети во рок од пет минути испитот се прекинува за сите кандидати што го полагаат стручниот испит и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на стручниот испит.

(7) Доколку кандидатот при полагањето на првиот и вториот дел од стручниот испит- студија на случај постапува спротивно од ставовите (2), (3) и (4) на овој член, нема да му се дозволи натамошно полагање во тој утврден термин.

(8) Во случаите од ставот (7) на овој член, се смета дека кандидатот не го положил стручниот испит и истото се констатира во записникот за полагање на стручниот испит.

(9) Овластените претставници од членот 19-б став (5) за време на полагањето на стручниот испит не смеат да се задржуваат подолго од пет секунди во непосредна близина на кандидатот кој го полага испитот, освен во случај на отстранување на технички проблем кога не смеат да се задржат подолго од пет минути.

Прв и втор дел од стручниот испит и електронски систем

Член 19-г

(1) Стручниот испит започнува со полагање на првиот дел (теоретскиот дел), а потоа продолжува со полагање на вториот дел (студија на случај и практичен пример).

(2) Вториот дел од стручниот испит (студија на случај) се полага во рок од најмалку 15 дена по успешното полагање на првиот дел од стручниот испит.

(3) Надлежниот министер со правилник го пропишува начинот на бодување на првиот и вториот дел од стручниот испит.

Член 19-д

(1) Првиот дел од стручниот испит за проценувач од соодветна област содржи прашања со пет опции за заокружување од кои едната е точна, две се слични и две се неточни.

(2) Услов за полагање на вториот дел од стручниот испит е кандидатот да го положил првиот дел од испитот.

(3) Доколку кандидатот не го положил првиот дел од стручниот испит согласно став (2) на овој член, ќе се смета дека не го положил стручниот испит.

Член 19-ѓ

(1) Вториот дел од стручниот испит се состои од студија на случај и практичен пример.

(2) Студијата на случај се состои од одговарање на прашања по зададена процена согласно член 12 од овој закон. Прашањата имаат пет можни опции на одговори од кои едната е точна, две се слични и две се различни.

(3) Доколку кандидатот не ја положи студијата на случај од вториот дел од стручниот испит, не може да пристапи кон полагање на практичниот пример.

(4) Практичниот пример се состои од изработка на зададена процена, одбрана и презентација на истата пред Комисијата од член 13 на овој закон.

Член 19-е

(1) Полагањето на првиот дел од стручниот испит се врши со одговарање на определен број прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.

(2) Прашањата од тестот зависно од тежината, се вреднуваат со поени определени во тестот.

(3) Полагањето на вториот дел од стручниот испит - студија на случај се врши со проучување на зададената процена и одговарање на определен број прашања кои произлегуваат од процената, во вид на електронско софтверско решение.

(4) Прашањата содржани во тестовите за полагање на првиот дел на стручниот испит и нивните одговори, како и студијата на случај од вториот дел на стручниот испит и прашањата кои произлегуваат од истиот и нивните одговори се чуваат во единствениот електронски систем за полагање на стручниот испит кај соодветното министерство.

(5) Електронските системи од став (4) на овој член содржат и јавно достапна база од најмалку 300 прашања за секоја област, како и јавно достапна база од најмалку 80 студии на случај, за потребите на вториот дел од испитот.

(6) Во електронскиот систем е содржано и посочување на прописите и литературата во кои се содржани одговорите на прашањата од првиот дел од испитот и прописите за вториот дел од испитот.

(7) Бројот на прашања и студии на случај во базите од став (5) на овој член се зголемува за 10 % годишно, почнувајќи од 2016 година.

(8) Резултатите од полагањето на првиот и вториот дел од стручниот испит - студија на случај му се достапни на кандидатот на компјутерот на кој го полагал стручниот испит, веднаш по неговото завршување.

Член 19-ж

(1) На денот на полагањето на првиот, односно вториот дел од стручниот испит (студија на случај), претставник на надлежното министерство му дава на кандидатот пристапен код, односно лозинка со кој му се одобрува пристап во електронскиот систем од членот 19-е од овој закон.

(2) По одобрувањето на пристапот, кандидатот добива електронски тест за првиот дел од стручниот испит, односно електронска студија на случај со прашања за вториот дел од стручниот испит, компјутерски генерирани, чија содржина по случаен избор ја одредува софтверот на електронскиот систем од членот 19-е став (4) од овој закон и од базите од членот 19-е став (5) од овој закон.

(3) Првиот и вториот дел - студија на случај од стручниот испит, содржат упатство за начинот на решавање на истиот, за кое претставник на надлежното министерство дава појаснување, пред да започне полагањето на испитот.

(4) Електронскиот систем за полагање на стручниот испит не може да дозволи постоење на идентична содржина на електронски тест за првиот дел од стручниот испит, односно електронска студија на случај за вториот дел од стручниот испит во еден термин за повеќе од еден кандидат.

Член 19-з

(1) Во случај на спреченост на спроведување на првиот или вториот дел од стручниот испит, поради причини што доведуваат до техничка неможност на функционирање на електронскиот систем од членот 19-е од овој закон, полагањето на стручниот испит се прекинува.

(2) Доколку причините од ставот (1) на овој член се отстранат во рок од 60 минути од прекинувањето на стручниот испит, истиот се продолжува веднаш по нивното отстранување.

(3) Доколку причините од ставот (1) на овој член не се отстранат во рокот од ставот (2) на овој член, стручниот испит се презакажува за друг термин.

Член 19-с

(1) Вкупното траење на времето определено за одговарање на прашањата од првиот дел од тестот за полагање на стручниот испит, изнесува 120 минути.

(2) Се смета дека првиот дел од стручниот испит го положил оној кандидат кој со точни одговори на прашањата од тестот постигнал најмалку 70% од вкупниот број предвидени позитивни поени.

Член 19-и

(1) Вкупното траење на времето определено за одговарање на прашањата од студијата на случај од вториот дел на стручниот испит, изнесува 60 минути.

(2) Се смета дека вториот дел од стручниот испит-студија на случај го положил оној кандидат кој со точни одговори на прашањата од студијата на случај постигнал најмалку 70% од вкупниот број предвидени позитивни поени.

Член 19-ј

(1) Кандидатот кој го положил вториот дел од стручниот испит - студија на случај, го полага практичниот пример.

(2) Кандидатот се известува за времето и местото за полагање на практичниот пример најдоцна во рок од осум дена пред денот на полагање на испитот.

(3) Кандидатот, практичниот пример од стручниот испит го полага усно пред сите членови на Комисијата за полагање и верификација со одбрана и презентација на практичниот пример од соодветната област.

(4) Комисијата за полагање и верификација ја оценува одбраната на практичниот со оценка „положил“ и „не положил“.

(5) Ако кандидатот не го положил вториот дел од стручниот испит - практичниот пример се смета дека не го положил стручниот испит.

Уверение, ревизија на спроведените стручни испити и трошоци

Член 19-к

(1) На кандидатите кои го положиле стручниот испит од соодветната област, надлежниот министер им се издава уверение за положен стручен испит за проценка од соодветна област во рок од 15 дена од денот на завршување на стручниот испит.

(2) Формата и содржината на уверението од ставот (1) на овој член ја пропишува министерот за правда.

Член 19-л

На барање на кандидатот, надлежното министерство го информира за направените грешки во тестот за полагање на стручниот испит, со овозможување непосреден увид во тестот.

Член 19-љ

(1) Тестовите, студиите на случај и практичните примери се користат и се даваат на кандидатот само за време на полагањето на стручниот испит.

(2) Материјалите од одржаните испити, особено хартиените верзии од тестовите, студиите на случај и практичните примери за полагање на стручниот испит и специмените за проверка на точноста на одговорите на тестот и студијата на случај, како и снимките од одржаните стручни испити се чуваат во надлежното министерство.

(3) Надлежниот министер на соодветното министерство формира Комисија за ревизија на одржаните испити, која во својата работа ги користи материјалите од став (2) на овој член и во која, покрај претставник од надлежното министерство и претставник од Комората на проценувачи, членуваат и претставник од Владата на Република Македонија и информатичар од Министерството за информатичко општество и администрација определен од Владата на Република Македонија.

(4) Комисијата од став (3) на овој член се состанува најмалку еднаш годишно и врши ревизија на начинот на спроведување на најмалку еден стручен испит одржани во тековната година.

(5) Комисијата има право да изврши ревизија и на начинот на спроведување на стручните испити одржани во последните пет години до денот на одржувањето на состанокот на комисијата, но не порано од денот на примена на овој закон.

(6) Доколку Комисијата утврди нерегуларности во спроведувањето на стручниот испит од страна на поединци во смисла на член 19-в став (5) на овој закон, предлага одземање на уверението од член 19-к на овој закон.

(7) Надлежниот министер донесува решение за одземање на уверението врз основа на предлогот на Комисијата во рок од три дена од приемот на предлогот.

(8) Против решението од став (7) на овој член може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на решението.

Член 19-м

(1) Трошоците за полагање на стручниот испит ги сноси кандидатот доколку институцијата каде што е вработен не ги плати истите.

(2) Висината на надоместокот од ставот (1) на овој член ја определува надлежниот министер врз основа на реално направените трошоци за полагање на испитот, неопходни за спроведување на првиот и вториот дел на стручниот испит, подготовката на базите на прашања, спроведувањето на електронскиот тест, изготвување на материјали и покани и изготвување на уверенија.

(3) Трошоците за полагање на стручниот испит се уплатуваат на сметката на сопствени приходи на соодветното министерство.

(4) Ако трошоците не се уплатени на соодветна сметка на надлежното министерство, најдоцна 15 дена пред денот определен за спроведување на стручниот испит, на кандидатот не му се дозволува полагање на стручниот испит.

(5) Ако кандидатот во рок од една година од денот на уплатата на средствата не го полага стручниот испит, уплатените средства се враќаат согласно со закон.“

Член 12

По членот 46 се додава нов член 46-а кој гласи:

„Член 46-а

Проценувачите и Комората на проценувачи по електронски пат задолжително се поврзани со Агенцијата за катастар на недвижности, заради користење на податоци од катастарот на недвижности.“

Член 13

По главата VI се додава нова глава VI-а „Прекршочни одредби“ и нов член 46-б кој гласат:

„ VI-а. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 46-б

(1) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на овластеното правно лице кое технички го спроведува испитот од членот 6 од овој закон доколку не го снима, не го емитува во живо на веб страницата на надлежното министерство и доколку не ја постави снимката од целиот испит на веб страницата на надлежното министерство согласно членот 19-б од овој закон.

(2) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на овластениот претставник од членот 19-б став (5) доколку постапи спротивно на членот 19-в став (9) од овој закон.

(3) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на овластената институција која го спроведува испитот од членот 6 од овој закон, доколку не го прекине испитот согласно член 19-в ставови (5) и (6) од овој закон.

(4) Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на надлежниот министер ако не го донесе решението во рокот утврден во член 19-љ став (7) од овој закон.“

Член 14

(1) Комората е должна во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон да воспостави електронски систем за чување и за примена на базата на податоци од членот 19-е став (4) од овој закон.

(2) Комората на проценувачи и проценувачите се должни најдоцна во рок од три месеци од денот на влегување во сила на овој закон електронски да се поврзат со Агенцијата за катастар на недвижности.

Член 15

(1) Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(2) До донесување на подзаконските акти од ставот (1) на овој член ќе се применуваат подзаконските акти донесени врз основа на Законот за проценка („Службен весник на Република Македонија“ број 115/10, 158/11, 185/11 и 64/12).

Член 16

Испитите започнати до денот на отпочнување на примената на овој закон ќе завршат согласно одредбите од Законот за проценка („Службен весник на Република Македонија“ број 115/10, 158/11, 185/11 и 64/12).

Член 17

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува три месеци од денот на влегувањето во сила.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR VLERËSIM

Neni 1

Në Ligjin për vlerësim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 115/10, 158/11, 185/11 dhe 64/12) në nenin 10 paragrafi (1) alineja 5 pas fjalëve: "sfera përkatëse", shtohen fjalët: "pas ditës së diplomimit".

Në alinenë 6 fjala "certifikatë" zëvendësohet me fjalën "vërtetim" dhe në fund të fjalisë pika zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "të lëshuar nga Dhoma e Vlerësuesve".

Paragrafi (2) shlyhet.

Neni 2

Neni 11 ndryshohet si vijon:

"(1) Trajnimi fillestar për vlerësues organizohet për marrjen e njohurive praktike dhe teorike dhe shkathtësi me qëllim që të krijohen kandidatë të trajnuar dhe profesionalë për dhënien e provimit profesional për vlerësues.

(2) Trajnimin fillestar për vlerësues mund ta ndjekë personi i cili i plotëson kushtet për dhënie të provimit profesional për vlerësues në pajtim me këtë ligj.

(3) Trajnimin fillestar për vlerësues e zbaton Dhoma e Vlerësuesve në bashkëpunim me ministrinë përkatëse dhe nuk mund të zgjasë më tepër se 30 orë.

(4) Trajnimin fillestar e kryejnë ligjërues si persona profesionalë për zbatim të programeve për trajnim fillestar.

(5) Për ligjërues nga Dhoma angazhohen persona me licencë për vlerësues të cilët me aktivitetet e tyre gjatë zbatimit të drejtpërdrejtë të programeve për trajnimin fillestar japin kontribut për mbajtje në nivel të lartë të njohurive dhe shkathtësi të kandidatëve për vlerësues, ekspertë të huaj vlerësues nga sfera përkatëse, si dhe nga radhët e profesorëve universitarë vendorë dhe të huaj të cilët me përvojën e tyre të deritanishme kanë dhënë kontribut në zhvillimin e vlerësimit dhe kryerjen e vlerësimit.

(6) Pas trajnimit të përfunduar kandidati mund ta japë provimin profesional më së voni në afat prej një viti nga përfundimi i trajnimit.

(7) Kandidatit Dhoma e Vlerësuesve i lëshon vërtetim për trajnimin e përfunduar nëse ndjek së paku 90% të kohës së paraparë për trajnim për vlerësues.

(8) Shpenzimet për trajnimin fillestar në të cilat hyjnë kompensimi për ligjëruesit dhe shpenzimet materiale për organizimin e trajnimit, janë në ngarkim të kandidatit, kurse shumën e shpenzimeve e cakton Dhoma e Vlerësuesve në bazë të mendimit pozitiv të marrë paraprakisht nga ministria përkatëse."

Neni 3

Neni 12 ndryshohet si vijon:

"(1) Provimi profesional për vlerësues (në tekstin e mëtejshëm: provimi profesional) jepet për shkak të kontrollit të njohurisë së nevojshme profesionale nga sfera përkatëse.

(2) Provimi profesional përbëhet prej dy pjesëve edhe atë:

- pjesa e parë (pjesa teorike), me të cilën kontrollohet njohuria teorike e kandidatëve dhe

- pjesa e dytë (studimi i rastit dhe shembulli praktik), me të cilën kontrollohet përgatitja praktike e kandidatit.

(3) Pjesa e parë e provimit profesional nga paragrafi (2) të këtij neni jepet me shkrim në formë elektronike, me përgjigje të numrit të caktuar të pyetjeve në formë të zgjidhjes së testit elektronik në kompjuter.

(4) Pjesa e dytë e provimit profesional përbëhet nga:

- studimi i rastit, që jepet me shkrim në formë elektronike me gjashtë pyetje të cilave kandidati duhet t'u përgjigjet në bazë të analizës së studimit të dhënë të rastit dhe

- shembulli praktik, përkatësisht përpilimi, analiza dhe mbrojtja e vlerësimit të përpiluar nga sfera përkatëse.

(5) Provimi profesional jepet sipas programit në të cilën janë përmbytur plani mësimor, rregullat dhe literatura.

(6) Programin për dhënie të provimit profesional nga sfera përkatëse e miraton ministri kompetent."

Neni 4

Pas nenit 12 shtohet nen i ri 12-a si vijon:

"Neni 12-a

(1) Bazat e pyetjeve për pjesën e parë të provimit profesional dhe bazat e studimeve të rastit për pjesën e dytë të provimit profesional nga neni 19-e të këtij ligji i hartojnë profesorët nga sfera përkatëse dhe personat me licencë për vlerësues.

(2) Komisioni nga neni 13 i këtij ligji kryen revizion dhe azhurnim të bazave të pyetjeve dhe bazave të studimeve të rastit nga neni 19-e i këtij ligji, së paku një herë në vit.

(3) Gjatë revizionit Komisioni veçanërisht i ka parasysh ndryshimet e rregullave në të cilat është bazuar pyetja përkatësisht studimi i rastit, numrin e kandidatëve të cilët janë përgjigjur, suksesin në përgjigjen e të njëjtave si dhe kriteret tjera që mund të ndikojnë në përmirësimin e cilësisë së bazave nga neni 19-e i këtij ligji.

(4) Në bazë të revizionit të kryer dhe azhurnimit të bazave të pyetjeve dhe bazave të studimeve të rastit, Komisioni vendos që pyetjet dhe studimet e rastit të ndryshohen apo plotësisht të mënjanohej nga bazat nga neni 19-e i këtij ligji.

(5) Profesorët dhe personat nga paragrafi (1) të këtij neni dhe anëtarët e Komisionit nga neni 13 i këtij ligji kanë të drejtë të kompensimit me para që e cakton ministri kompetent.

(6) Shuma e kompensimit me para nga paragrafi (5) të këtij neni caktohet në bazë të numrit të pyetjeve të përpiluara dhe studimeve të rastit, si dhe ndërlikueshmërisë së materies.

(7) Shuma vjetore e kompensimit me para nga paragrafi (6) të këtij neni nuk e tejkalon nivelin e tri rrogave neto mujore mesatare për të punësuar të paguara në tri muajt e fundit nga viti paraprak, të publikuara nga Enti Shtetëror i Statistikës".

Neni 5

Titulli i nenit 13 ndryshohet si vijon:

"Komisioni për Dhënie të Provimit dhe Verifikim"

Në nenin 13 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Pjesën e dytë të provimit profesional - përpilim, analizë dhe mbrojtje të shembullit praktik nga sfera përkatëse e ministrisë kompetente (në tekstin e mëlutjeshëm - shembull praktik), e realizon Komisioni për Dhënie të Provimit Profesional dhe Verifikim të Bazave të Pyetjeve dhe Studimeve të Rastit (në tekstin e mëlutjeshëm: Komisioni për Dhënie të Provimit dhe Verifikim)".

Në paragrafët (2), (3), (4), (5) dhe (6) pas fjalëve: "Komisioni për Dhënie të Provimit" shtohen fjalët: "dhe Verifikim".

Neni 6

Para nenit 14 shtohet titull i ri, ndërsa neni 14 ndryshohet si vijon:

"Punë profesionale dhe administrative

Punët profesionale dhe administrative për nevojat e realizimit të provimit profesional i kryen ministria kompetente, pjesën e parë dhe të dytë të provimit profesional - studimi i rastit, teknikisht e realizon personi juridik i regjistruar në Regjistrin qendror i zgjedhur nga ministri kompetent".

Neni 7

Titulli para nenit 15 dhe neni 15 ndryshohen si vijojnë:

"Shpallja

Neni 15

(1) Shpallja për dhënien e provimit profesional nga sfera përkatëse publikohet së paku dy herë në vit.

(2) Shpalljen nga paragrafi (1) i këtij neni ministria kompetente e publikon në së paku dy gazeta ditore nga të cilat një është në gjuhën që e flasin së paku 20% e qytetarëve që u përkasin të gjitha bashkësive në Republikën e Maqedonisë."

Neni 8

Titulli para nenit 16 dhe neni 16 ndryshohen si vijojnë:

"Kërkesa për dhënie të provimit profesional

Neni 16

(1) Kërkesën për dhënie të provimit profesional kandidati e paraqet te ministri kompetent.

(2) Me kërkesën për dhënie të provimit profesional kandidati është i detyruar që të paraqesë dëshmi për përmbyshjen e kushteve për dhënie të provimit profesional, të përcaktuara me këtë ligj."

Neni 9

Titulli i nenit 17 shlyhet, neni 17 ndryshohet si vijon:

"(1) Ministri kompetent ose personi i autorizuar nga ai, konstaton nëse kandidati i përmbysh kushtet për dhënie të provimit profesional.

(2) Kundër aktvendimit me të cilin është refuzuar kërkesa për dhënie të provimit profesional, mund të ngrihet kontest administrativ para gjykatës kompetente në afat prej 30 ditësh nga pranimi i aktvendimit."

Neni 10

Neni 19 ndryshohet si vijon:

"(1) Nëse gjatë dhënies së provimit profesional krijohen shkaqe të arsyeshme për të cilat kandidati nuk mund ta vazhdojë dhënien e provimit (sëmundje, pushim i lindjes dhe ngjashëm), do të ndërpritet dhënia e provimit profesional për atë kandidat për kohë të caktuar, e cila nuk mund të jetë më gjatë se gjashtë muaj.

(2) Aktvendim për vazhdimin e provimit profesional miraton ministri me lutje të kandidatit. Lutja paraqitet në afat prej tetë ditësh nga ndërprerja e shkaqeve për prolongim të provimit profesional, por më së voni në afat prej gjashtë muajsh.

(3) Nëse kandidati nuk paraqet lutje për vazhdimin e provimit profesional në afatin e përcaktuar në paragrafin (2) të këtij neni do të konsiderohet se nuk e ka dhënë provimin.

(4) Kundër aktvendimit të ministrit kompetent nga paragrafi (2) i këtij neni kandidati mund të ngrejë kontest administrativ para gjykatës kompetente në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit.

(5) Në vazhdimin e provimit profesional, kandidati nuk e jep atë pjesë të provimit profesional që paraprakisht tanimë e ka dhënë."

Neni 11

Pas nenit 19 shtohen 16 nene të reja: 19-a, 19-b, 19-v, 19-g, 19-d, 19-gj, 19-e, 19-zh, 19-z, 19-x, 19-i, 19-j, 19-k, 19-ll, 19-l, 19-m, si vijojnë:

"Neni 19-a

(1) Kandidatit të cilit i është aprovuar kërkesa për dhënie të provimit profesional, i caktohet koha dhe vendi për dhënien e provimit, ndërsa kandidati njoftohet më së voni në afat prej tetë ditësh para dhënies së provimit profesional.

(2) Kandidatit doemos duhet t'i mundësohet të fillojë ta japë provimin profesional në terminin e parë të ardhshëm nga dita e kërkesës së aprovuar për dhënie të provimit profesional.

Neni 19-b

(1) Provimi profesional (pjesa e parë-pjesa teorike dhe pjesa e dytë-studimi i rastit) jepet në hapësirë për dhënie të provimit, të pajisur veçanërisht për dhënie të provimit profesional me pajisje materiale-teknike dhe informatike, lidhje të internetit dhe pajisje për incizim të dhënies së provimit.

(2) Publiku informohet për datën dhe kohën e dhënies së provimit profesional nga paragrafi 1 i këtij neni, së paku tri ditë para mbajtjes së provimit.

(3) Dhënia e provimit profesional nga paragrafi (1) i këtij neni incizohet dhe drejtpërdrejt transmetohet në ueb faqen e ministrisë kompetente, ndërsa nëse për shkaqe teknike incizimi ndërpritet, incizimi nga i gjithë provimi vendoset në ueb faqen e ministrisë kompetente.

(4) Kriteret në lidhje me kushtet hapësinore dhe pajisjen materiale-teknike dhe informatike të hapësirave për dhënie të provimit profesional nga paragrafi (1) i këtij neni i përcakton ministri kompetent.

(5) Në hapësirën për dhënie të provimit profesional, gjatë dhënies së provimit nga paragrafi (1) i këtij neni, janë të pranishëm dy përfaqësues nga ministria kompetente, një përfaqësues nga Dhoma e Vlerësuesve, një përfaqësues nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të Zyrës së kryetarit të Qeverisë dhe një përfaqësues i Ministrisë së Shqërisë Informatike dhe Administratës (informatikan).

Neni 19-v

(1) Para fillimit të dhënies së provimit profesional nga neni 19-b, përfaqësuesi nga ministria kompetente e përcakton identitetin e kandidatit me këqyrje të letërnjoftimit.

(2) Kandidatit gjatë kohës së dhënies së pjesës së parë të provimit profesional nuk i lejohet shfrytëzim i ligjeve, ligjeve me koment dhe sqarim, telefonit mobil, aparateve kompjuterike portative dhe mjeteve tjera teknike dhe informative, lëndëve të përgatitura paraprakisht dhe ngjashëm.

(3) Kandidatit gjatë dhënies së pjesës së dytë të provimit profesional-studimi i rastit, i lejohet shfrytëzimi vetëm i ligjeve (pa komente dhe sqarime) dhe metodologjive ose standardeve ndërkombëtare të cilat në versionin elektronik gjenden në kompjuterin në të cilin kandidati e jep pjesën e dytë - studimin e rastit nga provimi profesional.

(4) Kandidatit gjatë dhënies së pjesës së parë dhe pjesës së dytë - studimi i rastit nga provimi profesional nuk i lejohet të kontaktojë me kandidatë ose persona tjerë përveç me informatikanët nga neni 19-b paragrafi (5) i këtij ligji, në rast nëse ka problem teknik me kompjuterin.

(5) Nëse problemet teknike me kompjuterin mënjanohej për pesë minuta provimi vazhdon, e nëse nuk mënjanohej në këtë afat provimi profesional vetëm për atë kandidat ndërpritet dhe do të mbahet në afat prej më së shumti tri ditësh nga dita e ndërprerjes së provimit profesional.

(6) Nëse ka probleme me më shumë se pesë kompjuterë dhe ato nuk mënjanohej në afat prej pesë minutash ndërpritet provimi për të gjithë kandidatit që e japin provimin profesional dhe do të mbahet në afat prej më së shumti tri ditësh nga dita e ndërprerjes së provimit profesional.

(7) Nëse kandidati gjatë dhënies së pjesës së parë dhe të dytë të provimit profesional - studimi i rastit vepron në kundërshtim me paragrafët (2), (3) dhe (4), nuk do t'i lejohet dhënie e mëtejshme në atë termin të përcaktuar.

(8) Në rastet nga paragrafi (7) i këtij neni, konsiderohet se kandidati nuk e ka dhënë provimin profesional dhe kjo konstatohet në procesverbalin për dhënien e provimit profesional.

(9) Përfaqësuesit e autorizuar nga neni 19-b paragrafi (5) gjatë kohës së dhënies së provimit profesional nuk guxojnë të qëndrojnë më gjatë se pesë sekonda në afërsi të drejtpërdrejtë të kandidatit i cili e jep provimin, përveç në rast të mënjanimi të problemit teknik kur nuk guxojnë të qëndrojnë më gjatë se pesë minuta.

Pjesa e parë dhe e dytë e provimit profesional dhe sistemi elektronik

Neni 19-g

(1) Provimi profesional fillon me dhënien e pjesës së parë (pjesës teorike), e pastaj vazhdon me dhënien e pjesës së dytë (studimi i rastit dhe shembulli praktik).

(2) Pjesa e dytë e provimit profesional (studimi i rastit) jepet në afat prej së paku 15 ditësh pas dhënies së suksesshme të pjesës së parë të provimit profesional.

(3) Ministri kompetent me rregullore e përcakton mënyrën e ndarjes së pikëve të pjesës së parë dhe të dytë të provimit profesional.

Neni 19-d

(1) Pjesa e parë e provimit profesional për vlerësues nga sfera përkatëse përmban pyetje me pesë opsione për rrethim nga të cilat njëra është e saktë, dy janë të ngjashme dhe dy janë të pasakta.

(2) Kusht për dhënie të pjesës së dytë të provimit profesional është që kandidati ta ketë dhënë pjesën e parë të provimit.

(3) Nëse kandidati nuk e ka dhënë pjesën e parë të provimit profesional në pajtim me paragrafin (2) të këtij neni, do të konsiderohet se nuk e ka dhënë provimin profesional.

Neni 19-gj

(1) Pjesa e parë e provimit profesional përbëhet nga studimi i rastit dhe shembulli praktik.

(2) Studimi i rastit përbëhet nga përgjigjja e pyetjeve pas vlerësimit të dhënë në pajtim me nenin 12 të këtij ligji. Pyetjet kanë pesë opsione të mundshme të përgjigjeve nga të cilat njëra është e saktë, dy janë të ngjashme dhe dy janë të ndryshme.

(3) Nëse kandidati nuk e ka dhënë studimin e rastit nga pjesa e dytë të provimit profesional, nuk mund t'i qaset dhënies së shembullit praktik.

(4) Shembulli praktik përbëhet nga përpunimi i vlerësimit të dhënë, mbrojtja dhe prezantimi i tij para Komisionit nga neni 13 i këtij ligji.

Neni 19-e

(1) Dhënia e pjesës së parë të provimit profesional bëhet me përgjigje të numrit të caktuar të pyetjeve në formë të zgjidhjes së testit elektronik në kompjuter.

(2) Pyetjet nga testi varësisht nga pesha, vlerësohen me pikë të caktuara në test.

(3) Dhënia e pjesës së dytë të provimit profesional - studimi i rastit bëhet me studimin e vlerësimit të dhënë dhe përgjigje të numrit të caktuar të pyetjeve që dalin nga vlerësimi, në formë të zgjidhjes softuerike elektronike.

(4) Pyetjet e përbajtur në testet për dhënie të pjesës së parë të provimit profesional dhe përgjigjet e tyre, si dhe studimi i rastit i pjesës së dytë të provimit profesional dhe pyetjet që dalin nga i njëjti dhe përgjigjet e tyre ruhet në sistemin unik elektronik për dhënie të provimit profesional te ministria përkatëse.

(5) Sistemet elektronike nga paragrafi (4) i këtij neni përbajnë edhe bazë të arritshme publike prej së paku 300 pyetjeve për çdo sferë, si dhe bazë të arritshme publike prej së paku 80 studime të rastit, për nevojat e pjesës së dytë të provimit.

(6) Në sistemin elektronik është përbajtur edhe udhëzim për rregullat dhe literaturën në të cilat janë përbajtur përgjigjet e pyetjeve nga pjesa e parë të provimit dhe rregullat për pjesën e dytë të provimit.

(7) Numri i pyetjeve dhe studimeve të rastit në bazat nga paragrafi (5) i këtij neni rritet për 10% në vit, duke filluar nga viti 2016.

(8) Rezultatet nga dhënia e pjesës së parë dhe të dytë nga provimi profesional - studimi i rastit janë të arritshme për kandidatin në kompjuterin në të cilin e ka dhënë provimin profesional, menjëherë pas përfundimit të tij.

Neni 19-zh

(1) Në ditën e dhënies së pjesës së parë, përkatësisht pjesës së dytë të provimit profesional (studimi i rastit), përfaqësuesi i ministrisë kompetente i jep kandidatin kod për qasje, përkatësisht fjalëkalim me të cilin i lejohet qasja në sistemin elektronik nga neni 19-e i këtij ligji.

(2) Pas lejimit të qasjes, kandidati merr test elektronik për pjesën e parë të provimit profesional, përkatësisht studim elektronik të rastit me pyetje për pjesën e dytë të provimit profesional, të gjeneruara me kompjuter, përbajtur e të cilit sipas zgjedhjes së rastësishme e cakton softueri i sistemit elektronik nga neni 19-e paragrafi (4) i këtij ligji dhe nga bazat e nenit 19-e paragrafi (5) i këtij ligji.

(3) Pjesa e parë dhe e dytë - studimi i rastit nga provimi profesional, përbajnë udhëzim për mënyrën e zgjidhjes së tij, për të cilin përfaqësuesi i ministrisë kompetente jep sqarim, para se të fillojë dhënia e provimit.

(4) Sistemi elektronik për dhënie të provimit profesional nuk mund të lejojë ekzistim të përbajtjes identike të sistemit elektronik për pjesën e parë të provimit profesional, përkatësisht studim elektronik të rastit për pjesën e dytë të provimit profesional në një termin për më shumë se një kandidat.

Neni 19-z

(1) Në rast të pengesës për zbatimin e pjesës së parë dhe të dytë të provimit profesional, për shkaqe të cilat sjellin në pamundësi teknike në funksionimin e sistemit elektronik nga neni 19-e i këtij ligji, dhënia e provimit profesional ndërpritet.

(2) Nëse shkaqet nga paragrafi (1) i këtij neni mënjanohehen në afat prej 60 minutave nga ndërprerja e provimit profesional, i njëjti do të vazhdojë menjëherë pas mënjanimi të tyre.

(3) Nëse shkaqet nga paragrafi (1) i këtij neni nuk mënjanohehen në afatin e paragrafit (2) të këtij neni, provimi profesional do të ricaktohet për termin tjetër.

Neni 19-x

(1) Kohëzgjatja e plotë e kohës së caktuar për përgjigjen e pyetjeve nga pjesa e parë e testit për dhënie të provimit profesional, është 120 minuta.

(2) Konsiderohet se pjesën e parë të provimit profesional e ka dhënë ai kandidat i cili me përgjigje të sakta të pyetjeve të testit ka arritur së paku 70% nga numri i përgjithshëm i pikëve të parapara pozitive.

Neni 19 - i

(1) Kohëzgjatja e plotë e kohës së përcaktuar për përgjigjen e pyetjeve nga studimi i partit nga pjesa e dytë e provimit profesional, është 60 minuta.

(2) Konsiderohet se pjesën e dytë të provimit profesional-studimi i rastit e dhënë ai kandidat i cili me përgjigje të sakta të pyetjeve të studimit të rastit ka arritur së paku 70% nga numri i përgjithshëm i pikëve të parapara pozitive.

Neni 19 - j

(1) Kandidati i cili e ka dhënë pjesën e dytë të provimit profesional - studim i rastit, e jep shembullin praktik.

(2) Kandidati njoftohet për kohën dhe vendin e dhënies së shembullit praktik më së voni në afat prej tetë ditëve para ditës së dhënies së provimit.

(3) Kandidati, shembullin praktik të provimit profesional e jep gojarisht para të gjithë anëtarëve të Komisionit për Dhënie të Provimit dhe Verifikim me mbrojtje dhe prezantim të shembullit praktik nga sfera përkatëse.

(4) Komisioni për Dhënie të Provimit dhe Verifikim e vlerëson mbrojtjen e pjesës praktike me notë "kaloi" dhe "nuk kaloi".

(5) Nëse kandidati nuk e jep pjesën e dytë të provimit profesional - shembullin praktik konsiderohet se nuk e ka dhënë provimin profesional.

Certifikata, revizioni i provimeve profesionale të realizuara dhe shpenzimet

Neni 19 - k

(1) Kandidatëve të cilët e kanë dhënë provimin profesional nga sfera përkatëse, ministri kompetent u jep certifikatë për provim profesional të dhënë për vlerësim nga sfera përkatëse në afat prej 15 ditësh nga dita e përfundimit të provimit profesional.

(2) Formën dhe përmbajtjen e certifikatës nga paragrafi (1) e këtij neni e përcakton ministri i Drejtësisë.

Neni 19-l

Me kërkesë të kandidatit, ministria kompetente e informon për gabimet e bëra në testin për dhënien e provimit profesional, me mundësim për këqyrje të drejtpërdrejtë në test.

Neni 19-l

(1) Testet, studimet e rastit dhe shembujt praktikë shfrytëzohen dhe i jepen kandidatit vetëm gjatë kohës së dhënies së provimit profesional.

(2) Materialet nga provimet e mbajtura, posaçërisht versionet në letër të testeve, studimeve të rastit dhe shembujve praktikë për dhënien e provimit profesional dhe specimenet për kontroll të saktësisë së përgjigjeve të testit dhe studimit të rastit, si dhe incizimet nga provimet profesionale të mbajtura ruhen në ministrinë kompetente.

(3) Ministri kompetent i ministrisë përkatëse formon Komision për revizion të provimeve të mbajtura, i cili në punën e vet i shfrytëzon materialet nga paragrafi (2) i këtij neni dhe në të cilin, krahas përfaqësuesit nga ministria kompetente dhe përfaqësuesit nga Dhoma e Vlerësuesve, anëtarë janë edhe përfaqësuesi i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe informatikani nga Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës i caktuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

(4) Komisioni nga paragrafi (3) i këtij neni mblidhet së paku një herë në vit dhe kryen revizion të mënyrës së zbatimit të së paku një provimi profesional të mbajtur në vitin rrjedhës.

(5) Komisioni ka të drejtë të kryejë revizion edhe të mënyrës së zbatimit të provimeve profesionale të mbajtura në pesë vitet e fundit deri në ditën e mbajtjes së mbledhjes së komisionit, por jo më herët nga dita e zbatimit të këtij ligji.

(6) Nëse Komisioni konstaton parregullsi në zbatimin e provimit profesional nga ana e individëve në kuptimin e nenit 19-v paragrafi (5) i këtij Ligji, propozon heqje të certifikatës nga neni 19-k i këtij ligji.

(7) Ministri kompetent miraton aktvendim për heqjen e certifikatës në bazë të propozimit të Komisionit në afat prej tri ditëve nga pranimi i propozimit.

(8) Kundër aktvendimit nga paragrafi (7) i këtij neni mund të ngrihet kontest administrativ në gjykatën kompetente në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimi të aktvendimit.

Neni 19-m

(1) Shpenzimet për dhënien e provimit profesional i bart kandidati nëse institucioni ku është i punësuar nuk i paguan të njëjtat.

(2) Shumën e kompensimit nga paragrafi (1) i këtij neni e përcakton ministri kompetent në bazë të shpenzimeve reale të bëra për dhënien e provimit, të domosdoshme për realizimin e pjesës së parë dhe të dytë të provimit profesional, përgatitjen e bazave të pyetjeve, zbatimin e testit elektronik, përgatitjen e materialeve dhe ftesave dhe përpilimin e certifikatave.

(3) Shpenzimet për dhënien e provimit profesional paguhet në llogarinë e të hyrave personale të ministrisë përkatëse.

(4) Nëse shpenzimet nuk janë paguar në llogarinë përkatëse të ministrisë kompetente, më së voni 15 ditë para ditës së përcaktuar për zbatimin e provimit profesional, kandidati nuk i lejohet dhënia e provimit profesional.

(5) Nëse kandidati në afat prej një viti nga dita e pagesës së mjeteve nuk e jep provimin profesional, mjetet e paguara kthehen në pajtim me ligj."

Neni 12

Pas nenit 46 shtohet nen i ri 46-a si vijon:

"Neni 46-a

Vlerësuesit dhe Dhoma e Vlerësuesve në formë elektronike detyrimisht janë të lidhura me Agjencinë për Katadstër të Patundshmërive, për shfrytëzim të të dhënave nga katastra e padundshmërive."

Neni 13

Pas Kapitullit VI shtohet Kapitull i ri VI-a "Dispozita kundërvajtëse" dhe nen i ri 46-b si vijojnë:

"VI-a. DISPOZITA KUNDËRVAJTËSE

Neni 46-b

(1) Gjorbë në shumë prej 4 000 deri në 5 000 euro në kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet personit të autorizuar juridik i cili teknikisht e realizon provimin nga neni 6 i këtij ligji, nëse nuk e incizon, nuk e transmeton drejtpërdrejt në ueb faqen e ministrisë kompetente dhe nëse nuk e vendos incizimin e tërë provimit në ueb faqen e ministrisë kompetente në pajtim me nenin 19-b të këtij ligji.

(2) Gjorbë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro në kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet përfaqësuesit të autorizuar nga neni 19-b paragrafi (5) nëse vepron në kundërshtim me nenin 19-v paragrafi (9) të këtij ligji.

(3) Gjorbë në shumë prej 4 000 deri në 5 000 euro në kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet institucionit të autorizuar i cili e realizon provimin nga neni 6 i këtij ligji, nëse nuk e ndërpret provimin në pajtim me nenin 19-v paragrafët (5) dhe (6) të këtij ligji.

(4) Gjorbë në shumë prej 1 000 deri në 1 500 euro në kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet ministrit kompetent nëse nuk e miraton aktvendimin në afatin e përcaktuar në nenin 19-l paragrafi (7) të këtij ligji."

Neni 14

(1) Dhoma është e obliguar që në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji të vendosë sistem elektronik për ruajtjen dhe për aplikimin e bazës së të dhënave nga neni 19-e paragrafi (4) i këtij ligji.

(2) Dhoma e Vlerësuesve dhe vlerësuesit obligohen në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji të lidhen me Agjencinë për Kadastër të Patundshmërive.

Neni 15

(1) Aktet nënligjore të përcaktuara me këtë ligj do të miratohet në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

(2) Deri në miratimin e akteve nënligjore nga paragrafi (1) i këtij neni do të zbatohen aktet nënligjore të miratuara në bazë të Ligjit për vlerësim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 115/10, 158/11, 185/11 dhe 64/12).

Neni 16

Provimet e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji, do të përfundojnë në pajtim me dispozitat e Ligjit për vlerësim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 115/10, 158/11, 185/11 dhe 64/12).

Neni 17

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të fillojë të zbatohet tre muaj nga dita e hyrjes në fuqi.

5762.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 17 декември 2014 година.

Бр. 07 – 4720/1 Претседател
17 декември 2014 година на Република Македонија,
Скопје д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ**

Член 1

Во Закон за акцизите („Службен весник на Република Македонија“ број 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14 и 167/14) во членот 42в став (2) бројот „1,30“ се заменува со бројот „1,353“, а бројот „1,50“ се заменува со бројот „1,553“.

Член 2

Во членот 42г став (1) по зборот „ставови“ се додава бројот „(2)“.

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2015 година.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR AKCIZA**

Neni 1

Në Ligjin për akciza ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14 dhe 167/14,) në nenin 42v paragrafi (2) numri "1,30" zëvendësohen me numrin "1,353", e numri "1,50" zëvendësohen me numrin "1,553".

Neni 2

Në nenin 42g paragrafi (1) pas fjalës "paragrafët" shtohet numri "2,".

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", e do të zbatohet nga 1 janari 2015.

5763.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ КОМУНИКАЦИИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 17 декември 2014 година.

Бр. 07 – 4721/1 Претседател
17 декември 2014 година на Република Македонија,
Скопје д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ КОМУНИКАЦИИ**

Член 1

Во Законот за електронските комуникации ("Службен весник на Република Македонија" број 39/14) во членот 5 став (2) по алинејата 6 се додава нова алинеја 7, која гласи:

„- го промовира значењето и дава препораки за развојот на мрежната и информациската безбедност;“.

Член 2

Членот 6 се менува и гласи:

„(1) Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст: Агенцијата) е самостојно, непрофитно регулаторно тело на пазарите за електронски комуникации во Република Македонија и има статус на правно лице со јавни овластувања утврдени со овој закон.“

(2) Република Македонија е основач на Агенцијата. Собранието на Република Македонија ги има основачките права во поглед на имотот и средствата за работа на Агенцијата. Имотот и средствата за работа на Агенцијата ги користи и со нив управува Агенцијата.

(3) Агенцијата е независна од кој било државен орган или тело, односно организација формирана од државен орган, како и од друго правно или физичко лице кое обезбедува електронски комуникациски мрежи и/или услуги при регулацијата на пазарите за електронски комуникации и решавањето на спорови, согласно овој закон.

(4) Агенцијата ги извршува работите во согласност со овој закон и прописите донесени врз основа на него, Законот за општата управна постапка, доколку со овој закон поинаку не е одредено, Законот за административни службеници, други закони и стратешки документи на Република Македонија, како и меѓународните договори од областа на електронските комуникации што ги склучила или кои ги ратификувала Република Македонија.

(5) Седиштето на Агенцијата е во Скопје.“

Член 3

Во членот 8 по точката 31) се додава нова точка 32), која гласи:

„32) обезбедува официјална национална точка за контакт и координација во справувањето со безбедносните инциденти кај мрежите и информациските системи и идентификува и обезбедува одговор на безбедносните инциденти и ризици;“

Точките 32) и 33) стануваат точки 33) и 34).

Член 4

Во членот 11 по ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи:

“(8) Годишната програма за работа на Агенцијата за наредната година од ставот (3) точка б) на овој член може во текот на годината да се измени, по постапка предвидена за нејзиното донесување.“

Член 5

Во членот 18 став (1) алинеите 7 и 8 се бришат.

Член 6

Во членот 25 став (1) во алинеја 4 на крајот на реченицата се додава зборот “или“.

Во алинеја 5 зборот “или“ на крајот на реченицата се заменува со запирка.

Алинеја 6 се брише.

Член 7

По членот 26 се додава нов член 26-а кој гласи:

“Член 26-а

Национален центар за одговор на компјутерски инциденти (MKD-CIRT)

(1) Во состав на Агенцијата како посебна организациона единица се формира национален центар за одговор на компјутерски инциденти (MKD-CIRT) како официјална национална точка за контакт и координација во справувањето со безбедносните инциденти кај мрежите и информациските системи кој идентификува и обезбедува одговор на безбедносни инциденти и ризици.

(2) Директорот на Агенцијата во соработка со министерот надлежен за работите од областа на електронските комуникации донесува Годишна програма за работа на националниот центар за одговор на компјутерски инциденти и Годишен извештај за работата на националниот центар за одговор на компјутерски инциденти и истите ги доставува на усвојување до Владата на Република Македонија.

(3) Годишната програма од ставот (2) на овој член Владата на Република Македонија ја усвојува најдоцна до 1 декември во тековната година, а Годишниот извештај од ставот (2) на овој член Владата на Република Македонија го усвојува најдоцна до 31 март во тековната година.

(4) Вработените во посебната организациона единица од ставот (1) на овој член имаат статус на административни службеници, согласно со Законот за административни службеници.“

Член 8

Во членот 29 ставот (1) се менува и гласи:

“(1) Агенцијата се финансира од средствата остварени од приходите од надоместоците утврдени во оваа глава од овој закон заради покривање на административните трошоци, односно обезбедување на адекватни финансиски и човечки ресурси со цел Агенцијата да може да ги спроведе надлежностите утврдени со овој закон.“

Член 9

Во членот 30 во ставот (2) по зборот “најмногу“ се додава зборот “до“.

Член 10

Во членот 49 во ставот (1) точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: “и извршно.“

Член 11

Во членот 60 во ставот (3) точката а) се менува и гласи:

“а) име и адреса на операторот;“.

Член 12

По членот 75 се додава нов член 75-а, кој гласи:

“Член 75-а

Цени за меѓународен роаминг

(1) Агенцијата има право на операторите кои поседуваат јавни мобилни комуникациски мрежи и обезбедуваат јавни мобилни комуникациски услуги да им утврди максимални цени на услугите кои ги нудат во роаминг на корисниците од земјите со кои Република Македонија има склучено спогодба за намалување на цените на услугите во роаминг во јавни мобилни комуникациски мрежи, на реципрочна основа, кои не можат да бидат повисоки од цените на истите услуги кои важат помеѓу земјите членки на Европската Унија.

(2) Максималните цени на услугите од ставот (1) на овој член Агенцијата ќе ги утврди со одлука донесена согласно членот 13 од овој закон.

(3) Во одлуката од ставот (2) на овој член Агенцијата ќе го утврди и намалувањето на постоечките цени на услугите во роаминг од ставот (1) на овој член до утврдените максимални цени од ставот (2) на овој член, што ќе се изврши во временски период од три години, сметано од 2015 година.“

Член 13

Во членот 121 во ставот (3) точката на крајот на реченицата се заменува со записка и се додаваат зборовите: “на објективен, транспарентен, недискриминаторски и пропорционален начин.”

Член 14

Во членот 151 во ставот (1) во првата реченица по зборот “нумерација” се додаваат зборовите: “на објективен, транспарентен и недискриминаторски начин.”

Член 15

Во членот 166 во ставот (4) третата реченица се брише.

Член 16

Во членот 180 став (1) по точката 4) се додава нова точка 5) која гласи:

“5) не постапува по регулаторните обврски наметнати од Агенцијата за големопродажните и малопродажните услуги кои ги нуди во роаминг (член 75-а став (1));“

Точките 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25) и 26) стануваат точки 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18) 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26) и 27).

Член 17

(1) Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти од членот 7 од овој закон ќе се формира најдоцна до 1 март 2015 година.

(2) Годишната програма за работа на националниот центар за одговор на компјутерски инциденти за 2015 година, Владата на Република Македонија ќе ја усвои најдоцна до 1 јули 2015 година.

(3) Одредбата на член 26-а став (4) утврдена во членот 7 од овој закон ќе се применува од денот на отпочнување со примена на Законот за административните службеници (“Службен весник на Република Македонија” број 27/14).

Член 18

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR KOMUNIKIME ELEKTRONIKE

Neni 1

Нë Лигин пëр комуникиме електронике (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 39/14) në nenin 5 paragrafi (2) pas alinesë 6 shtohet aline e re 7, si vijon:

“- e promovon rëndësinë dhe jep rekomandime për zhvillim të rrjetit dhe sigurisë së informatave;”.

Neni 2

Neni 6 ndryshohet si vijon:

“(1) Agjencia për Komunikime Elektronike (në tekstin e mëtejme: Agjencia) është trup i pavarur, joprofitabil rregullator në tregjet për komunikime elektronike në Republikën e Maqedonisë dhe ka status të personit juridik me autorizime publike të përcaktuara në këtë ligj.

(2) Republika e Maqedonisë është themeluese e Agjencisë. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë i ka të drejtat themeluese në pikëpamje të pronës dhe mjeteve për punë të Agjencisë. Pronën dhe mjetet për punë të Agjencisë i shfrytëzon dhe me to menaxhon Agjencia.

(3) Agjencia është e pavarur nga cili do organ ose trup shtetëror, përkatësisht organizatë e formuar nga organi shtetëror, si dhe nga person tjetër juridik ose fizik i cili siguron komunikime elektronike dhe/ose shërbime gjatë rregullimit të tregjeve për komunikime elektronike dhe zgjidhjen e kontesteve, në pajtim me këtë ligj.

(4) Agjencia i kryen punët në pajtim me këtë ligj dhe rregullat e miratuara në bazë të tij, Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative, nëse me këtë ligj nuk është përcaktuar ndryshe, Ligjin për nëpunës administrativë, ligje të tjera dhe dokumente strategjike të Republikës së Maqedonisë, si dhe marrëveshje ndërkombëtare nga sfera e komunikimeve elektronike të cilat i ka lidhur ose të cilat i ka ratifikuar Republika e Maqedonisë.

(5) Selia e Agjencisë është në Shkup.”

Neni 3

Në nenin 8 pas pikës 31) shtohet pikë e re 32), si vijon:

“32) siguron pikë oficiale nacionale për kontakt dhe koordinim në ballafaqimin me incidentet e sigurisë të rrjetet dhe sistemet e informatave dhe identifikon dhe siguron përgjigje të incidenteve të sigurisë dhe rreziqeve;”

Pikat 32) dhe 33) bëhen pikë 33) dhe 34).

Neni 4

Në nenin 11 pas paragrafit (7) shtohet paragraf i ri (8), si vijon:

“(8) Programi vjetor për punë të Agjencisë për vitin e ardhshëm nga paragrafi (3) pika b) të këtij neni gjatë vitit mund të ndryshohet, me procedurë të paraparë për miratimin e saj”.

Neni 5

Në nenin 18 paragrafi (1) alinetë 7 dhe 8 shlyhen.

Neni 6

Në nenin 25 paragrafi (1) në alinenë 4 në fund të fjalisë shtohet fjala “ose”.

Në alinenë 5 fjala “ose” në fund të fjalisë zëvendësohet me presje.

Alineja 6 shlyhet.

Neni 7

Pas nenit 26 shtohet nen i ri 26-a si vijon:

“Neni 26-a

Qendra nacionale për përgjigje të incidenteve kompjuterike (MKD-CIRT)

(1) në përbërje të Agjencisë si njësi e veçantë organizuese formohet qendër nacionale për përgjigje të incidenteve kompjuterike (MKD-CIRT) si pikë oficiale nacionale për kontakt dhe koordinim në ballafaqimin me incidente të sigurisë të rrjetet dhe sistemet e informatave që identifikon dhe siguron përgjigje të incidenteve të sigurisë dhe rreziqeve.

(2) Drejtori i Agjencisë në bashkëpunim me ministrin kompetent për punët nga sfera e komunikimeve elektronike miraton Program vjetor për punë të qendrës nacionale për përgjigje të incidenteve kompjuterike dhe Raport vjetor për punë të qendrës nacionale për përgjigje të incidenteve kompjuterike dhe i dorëzon ato për miratim te Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

(3) Programin vjetor nga paragrafi (2) i këtij neni Qeveria e Republikës së Maqedonisë e miraton më së voni deri më 1 dhjetor në vitin rrjedhës, ndërsa Raportin vjetor nga paragrafi (2) i këtij neni Qeveria e Republikës së Maqedonisë e miraton më së voni deri më 31 mars në vitin rrjedhës.

(4) Të punësuarit në njësinë e veçantë organizuese nga paragrafi (1) i këtij neni kanë status të nëpunësit administrativ, në pajtim me Ligjin për nëpunës administrativë."

Neni 8

Në nenin 29 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"(1) Agjencia financohet nga mjetet e realizuara nga të hyrat nga kompensimet të përcaktuara në këtë kapitull të këtij ligji për shkak të mbulimit të shpenzimeve administrative, përkatësisht sigurimit të resurseve adekuate financiare dhe njerëzore me qëllim që Agjencia të mund t'i zbatojë kompetencat e përcaktuara me këtë ligj".

Neni 9

Në nenin 30 në paragrafin (2) pas fjalëve: "më së shumti" shtohet fjala "deri".

Neni 10

Në nenin 49 në paragrafin (1) pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: "dhe ekzekutiv".

Neni 11

Në nenin 60 në paragrafin (3) pika a) ndryshohet si vijon:

"a) emri dhe adresa e operatorit;".

Neni 12

Pas nenit 75 shtohet neni i ri 75-a, si vijon:

"Neni 75-a

Çmime për roaming ndërkombëtar

(1) Agjencia ka të drejtë operatorëve të cilët posedojnë rrjete të komunikimit mobil publik dhe sigurojnë shërbime të komunikimit mobil publik t'u përcaktojë çmime maksimale të shërbimeve të cilat i ofrojnë në roaming shfrytëzuesve nga vendet me të cilat Republika e Maqedonisë ka lidhur marrëveshje për zvogëlimin e çmimeve të shërbimeve në roaming në rrjetet e komunikimit mobil publik, në bazë reciproke, të cilat nuk mund të jenë më të larta se çmimet e shërbimeve të njëjta të cilat vlejnë ndërmjet vendeve anëtare të Unionit Evropian.

(2) Çmimet maksimale të shërbimeve nga paragrafi (1) i këtij neni Agjencia do t'i përcaktojë me vendim të miratuar në pajtim me nenin 13 të këtij ligji.

(3) Në vendimin nga paragrafi (2) i këtij neni Agjencia do të përcaktojë edhe zvogëlimin e çmimeve ekzistuese të shërbimeve në roaming nga paragrafi (1) i këtij neni deri te çmimet e përcaktuara maksimale nga paragrafi (2) i këtij neni, që do të kryhet në periudhë kohore prej tre vitesh, duke llogaritur prej vitit 2015".

Neni 13

Në nenin 121 në paragrafin (3) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "në mënyrë objektive, transparente, jodiskriminuese dhe proporcionale."

Neni 14

Në nenin 151 në paragrafin (1) në fjalinë e parë pas fjalës "numërtim" shtohen fjalët: "në mënyrë objektive, transparente dhe jodiskriminuese".

Neni 15

Në nenin 166 në paragrafin (4) fjalia e tretë shlyhet.

Neni 16

Në nenin 180 paragrafi (1) pas pikës 4) shtohet pikë e re 5) si vijon:

"5) nuk vepron sipas detyrimeve rregullatore të dedikuara nga Agjencia për shërbime të shitjes me shumicë dhe shitjes me pakicë të cilat i ofron në roaming (nenin 75-a paragraf (1));"

Pikat 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25) dhe 26) bëhen pika 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18) 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26) dhe 27).

Neni 17

(1) Qendra Nacionale për Përgjigje të Incidenteve Kompjuterike nga neni 7 i këtij ligji do të formohet më së voni deri më 1 mars 2015.

(2) Programin vjetor për punë të qendrës nacionale për përgjigje të incidenteve kompjuterike për vitin 2015, Qeveria e Republikës së Maqedonisë do ta miratojë më së voni deri më 1 korrik 2015.

(3) Dispozita e nenit 26-a paragrafi (4) e përcaktuar në nenin 7 të këtij ligji do të zbatohet nga dita e fillimit me zbatimin e Ligjit për nëpunës administrativë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 27/14).

Neni 18

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e ardhshme nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

5764.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствена заштита,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 17 декември 2014 година.

Бр. 07 – 4723/1
17 декември 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Во Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/12, 164/13, 39/14 и 43/14) во членот 16, став (4) по зборот „Македонија“ сврзникот „и“ се заменува со за-

пирка, а точката на крајот на ставот се брише и се додаваат зборовите „како и со дел од акцизата на цигари во износ од 0,053 денари по парче (цигара), наменети за набавка на лекови за ретки болести.“

Во ставот (6), по зборот „пиво“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по зборот „алкохол“, се додаваат зборовите „и цигари“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2015 година.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MBROJTJE SHËNDETËSORE

Neni 1

Нë Ligjin për mbrojtje shëndetësore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 43/12, 145/12, 87/12, 164/13, 39/14 dhe 43/14,) në nenin 16 paragrafi (4) pas fjalës "Maqedonisë" lidhëza "dhe" zëvendësohet me presje, e presja në fund të paragrafit fshihet dhe shtohen fjalët: "si dhe me pjesën e akcizës së cigareve në shumë prej 0,053 denarë për copë (cigare), të dedikuar për blerjen e barnave për sëmundje të rralla."

Нë paragrafin (6), pas fjalës "birrë" lidhëza "dhe" zëvendësohet me presje, e pas fjalës "alkool" shtohen fjalët: "dhe cigare".

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të zbatohet nga 1 janari 2015.

5765.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 17 декември 2014 година.

Бр. 07 – 4724/1
17 декември 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“, број 25/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14 и 113/14) во член 5 став 1 точката 9 се менува и гласи:

„9. државјанин на Република Македонија кој прима пензија или инвалидина од странски носител на осигурување од држава со која Република Македонија нема склучено/превземено Договор за социјално осигурување или пак Република Македонија има склучено/превземено ваков Договор, но во него не е регулирана можноста за остварување на право на здравствено осигурување, додека престојува на територијата на Републиката;“

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Граѓаните кои примаат пензија или инвалидина од странски носител на осигурување односно Република Македонија и таа странска држава имаат склучено/превземено договор за социјално осигурување во кој е регулирана можноста за остварување на право на здравствено осигурување и кои имаат живеалиште на територијата на Републиката можат да пристапат кон задолжителното здравствено осигурување, заради користење на право на здравствени услуги од член 9 на овој закон, врз основа на одредбите од меѓународниот договор.“

Член 2

Во член 15 ставовите 3 и 4 се бришат.
Ставот 5 станува став 3.

Член 3

Во член 25 по ставот 3 се додаваат два нови става 4 и 5, кои гласат:

„По исклучок за осигуреникот од член 5 став 1 точка 15 од овој закон, утврдување на својството се врши врз основа на решение кое Фондот го носи по службена должност, врз основа на добиените податоци од Управата за јавни приходи.“

За утврдување на својството на осигурениците од член 5 став 1 точка 4 од овој закон, Фондот по службена должност разменува податоци со надлежните институции и врз основа на тие податоци врши прием во здравствено осигурување, доколку се исполнети условите согласно со овој закон.“

Ставовите 4, 5, 6, 7 и 8 стануваат ставови 6, 7, 8, 9 и 10.

Член 4

Во Законот за изменување на Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 97/14), во членот 1 датата „1 јануари 2015 година“ се заменува со датата „1 јануари 2016 година.“

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а одредбите од член 1 ставот 1 и членот 2 од овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2015 година.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SIGURIM SHËNDETËSOR

Neni 1

Në Ligjin për sigurim shëndetësor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë", numër 25/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14 dhe 113/14) në nenin 5 paragrafi 1 pika 9 ndryshohet si vijon:

"9. shtetasi i Republikës së Maqedonisë i cili merr pension apo shtesë invaliditeti nga bartësi i huaj i sigurimit nga shteti me të cilin Republika e Maqedonisë nuk ka lidhur / ka marrë Marrëveshje për sigurim social apo Republika e Maqedonisë ka lidhur / ka marrë Marrëveshje të këtillë, por në të nuk është rregulluar mundësia për realizimin e të drejtës së sigurimit shëndetësor, derisa qëndron në territorin e Republikës,"

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:

"Qytetarët të cilët marrin pension apo shtesë invaliditeti nga bartësi i huaj i sigurimit, respektivisht Republika e Maqedonisë dhe ai shtet i huaj kanë lidhur / kanë marrë marrëveshje për sigurim social në të cilën është rregulluar mundësia për realizimin e të drejtës së sigurimit shëndetësor dhe të cilët kanë vendbanim në territorin e Republikës mund t'i qasen sigurimit të detyrueshëm shëndetësor, për shkak të shfrytëzimit të të drejtës së shërbimeve shëndetësore nga neni 9 të këtij ligji, në bazë të dispozitave të marrëveshjes ndërkombëtare."

Neni 2

Në nenin 15 paragrafët 3 dhe 4 shlyhen.

Paragrafi 5 bëhet paragraf 3.

Neni 3

Në nenin 25 pas paragrafit 3 shtohen dy paragrafë të rinj 4 dhe 5, si vijojnë:

"Me përjashtim për të siguruarin nga neni 5 paragrafi 1 pika 15 të këtij ligji, përcaktimi i cilësisë bëhet në bazë të aktvendimit të cilën Fondi e miraton me detyrë zyrtare, në bazë të të dhënave të marra nga Drejtoria e të Ardhurave Publike.

Për përcaktimin e cilësisë së të siguruarve nga neni 5 paragrafi 1 pika 4 të këtij ligji, Fondi me detyrë zyrtare këmben të dhëna me institucionet kompetente dhe në bazë të këtyre të dhënave kryen pranimin në sigurimin shëndetësor, nëse plotësohen kushtet në pajtim me këtë ligj."

Paragrafët 4, 5, 6, 7 dhe 8 bëhen paragrafë 6, 7, 8, 9 dhe 10.

Neni 4

Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për sigurim shëndetësor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 97/14), në nenin 1 data "1 janar 2015" zëvendësohet me datën "1 janar 2016."

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", kurse dispozitat nga neni 1 paragrafi 1 dhe neni 2 të këtij ligji do të fillojnë të zbatohen nga 1 janari 2015.

5766.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 17 декември 2014 година.

Бр. 07 – 4725/1
17 декември 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Службен весник на Република Македонија" број 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14 и 160/14), во членот 125 по ставот (6) се додава нов став (7) кој гласи:

„За утврдување својство на осигуреник Фондот по службена должност разменува податоци со други институции согласно членот 197 став (3) од овој закон.“

Член 2

Во Законот за изменување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Службен весник на Република Македонија" број 97/14), во членот 1 датата: "1 јануари 2015 година" се заменува со датата: "1 јануари 2016 година".

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SIGURIM PENSIONAL DHE INVALIDOR

Neni 1

Në Ligjin për sigurim pensional dhe invalidor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14 и 160/14), në nenin 125 pas paragrafit (6) shtohet paragraf i ri (7) si vijon:

"Për përcaktimin e cilësisë së të siguruarit Fondi me detyrë zyrtare shkëmben të dhëna me institucione tjera në pajtim me nenin 197 paragrafi (3) të këtij ligji."

Neni 2

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurimin pensional dhe invalidor ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 97/14), në nenin 1 data: "1 janar 2015" zëvendësohet me datën: "1 janar 2016".

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

5767.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 17 декември 2014 година.

Бр. 07 – 4726/1
17 декември 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за изменување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 97/14) во членот 1 зборовите: „1 јануари 2015“ се заменуваат со зборовите: „1 јануари 2016“.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавување то во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR KONTRIBUTE
NGA SIGURIMI I DETYRUESHËM SOCIAL

Neni 1

Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për kontribute nga sigurimi i detyrueshëm social ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 97/14) në nenin 1 fjalët: "1 janar 2015" zëvendësohen me fjalët: "1 janar 2016".

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

5768.

Врз основа на член 5 од Одлуката за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 24/1998, 4/2003 и 149/2009), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 17 декември 2014 година донесе

ПРОГРАМА

ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ ЈУБИЛЕЈНИ ГОДИШНИНИ
НА ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ И ИСТАКНАТИ ЛИЧНОСТИ
ЗА 2015 ГОДИНА

Член 1

Со Програмата за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности за 2015 година (во натамошниот текст: Програма) се определуваат годишнините на значајни настани и истакнати личности од посебно значење за државно-правниот развој на Република Македонија, афирмацијата на нејзиното историско и културно наследство и негување на општоцивилизацииските вредности и државните празници на Република Македонија, утврдени со закон, коишто ќе се одбележуваат во 2015 година.

Член 2

Во 2015 година ќе се одбележат следниве јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности:

Значајни настани:

110 години од масакрот во село Загоричани (1905)

Носител: Институт за национална историја
Општина Прилеп

110 години од излегувањето на првиот број на весникот „Македонија“ (1905)

Носител: Институт за национална историја
Државен архив

90 години од објавувањето на АБЕЦЕДАРОТ (1925)

Носител: Институт за национална историја
Институт за македонски јазик

90 години од формирањето на ВМРО (обединета) (11.10.1925)

Носител: Институт за национална историја
Музеј на македонската борба за државност и самостојност

80 години од објавувањето на весникот „Македонски вести“ (1935)

Носител: Институт за национална историја

70 години од настаните на Скопското Кале (07.01.1945)

Носител: Институт за национална историја

70 години од завршувањето на Втората Светска војна (1945)

Носител: МАНУ

Институт за национална историја
Сојуз на борците на Македонија

70 години од формирањето на првата народна влада на ДФМ/НРМ (1945)

Носител: Влада на РМ
МАНУ
Институт за национална историја

70 години од кодификацијата на македонскиот јазик и усвојување на македонскиот правопис (1945)

Носител: МАНУ
Институт за македонски јазик

70 години од Првиот црковно-народен собор за возобновување на МПЦ (04.03.1945)

Носител: Собрание на Република Македонија

70 години од објавувањето на првиот број на весникот „Флака е велазеримит“ (1945)

Носител: Здружение на историчари Албанци во Македонија
Здружение на новинарите на Македонија

70 години од основањето на ОУ „Лирија“ во Скопје (1945)

Носител: Министерство за образование и наука на Република Македонија
Општина Чаир

70 години од формирањето на МНТ (1945)

Носител: Македонски народен театар

50 години од објавување на „Историја на македонскиот јазик“ од Блаже Конески (1965)

Носител: МАНУ
Институт за македонски јазик

Истакнати личности:

500 години од мачеништвото на свети Ѓорѓи Кратовски (24.02.2015)

Носител: МАНУ
Општина Кратово
Филозофски факултет-Катедра за историја на уметност и археологија

275 годишнина од раѓањето на Али паша Тепелена (1740)

Носител: Здружение на историчари Албанци во Македонија

175 години од раѓањето на Димитар Поп Ѓорѓиев Беровски (1840)

Носител: Институт за национална историја
Општина Берово

150 години од раѓањето на Ибрахим Темо (1865-1939)

Носител: Институт за духовно и културно наследство на Албанците
Општина Струга
Здружение на историчари Албанци во Македонија

150 години од раѓањето на Ѓорче Петров (02.04.1865)

Носител: Институт за национална историја
Општина Прилеп

150 години од раѓањето на Петар Наумов Тошев (Пера Тошев) (1865)

Носител: Институт за национална историја
Општина Прилеп
Филозофски факултет (УКИМ)

110 години од смртта на Никола Карев (27.04.1905)
Носител: Собрание на Република Македонија

110 години од смртта на Александар Турнушев (10.01.1905)

Носител: Институт за национална историја
Општина Битола

110 години од смртта на Христо Узунов (24.04.1905)

Носител: Институт за национална историја
Општина Охрид
Општина Дебарца

100 години од загинавањето на Јане Сандански (22.04.2015)

Носител: Институт за национална историја
Универзитетска библиотека Св. Климент Охридски Битола

100 години од раѓањето на Кузман Јосифовски Питу (23.06.1915)

Носител: Институт за национална историја
Општина Прилеп
Музеј Прилеп
Сојуз на борците на Македонија

100 години од раѓањето на Антон Попов (1915)

Носител: Институт за национална историја
Институт за македонска литература

100 години од раѓањето на Мирче Ацев (20.11.1915)

Носител: Институт за национална историја
Општина Прилеп
Сојуз на борците на Македонија

100 години од раѓањето на Венко Марковски (15.03.1915)

Носител: МАНУ
Институт за национална историја

90 години од смртта на Антон Дридар (25.03.1925)

Носител: Институт за национална историја

90 години од смртта на Тодор Паница (8.05.1925)

Носител: Институт за национална историја

90 години од раѓањето на Кирил Македонски (19.01.1925)

Носител: Општина Битола
Македонска опера и балет
Македонска Филхармонија
Факултет за музичка уметност (УКИМ)

90 години од раѓањето на Властимир Николовски (20.12.1925)

Носител: МАНУ
Македонска Филхармонија

80 години од раѓањето на Али Вишко (1930)

Носител: Општина Тетово
Државен Универзитет Тетово
Здружение на историчари Албанци во Македонија

70 години од смртта на Атанас Лозанчев (8.11.1945)

Носител: Институт за национална историја
Општина Битола
Филозофски факултет

50 годишнина од смртта на Фан Ноли (13.03.1965)

Носител: Општина Тетово
Институт за духовно и културно наследство на Албанците

40 години од смртта на Ристо Крле (1975)

Носител: Општина Струга
Центар за култура „Браќа Миладиновци“ Струга

20 годишнина од смртта на Антон Четта (1995)

Носител: Општина Тетово
Институт за духовно и културно наследство на Албанците
Здружение на историчари Албанци во Македонија

10 годишнина од смртта на Мурат Исаку (24.08.2005)

Носител: Општина Тетово
Друштво на писателите на Македонија

Член 3

Во 2015 година ќе се одбележат државните празници на Република Македонија: 2 Август - Ден на Републиката, 8-ми Септември - Ден на независноста, 11 Октомври - Ден на народното востание и 23-ти Октомври - Ден на македонската револуционерна борба.

Носител: Претседателот на Република Македонија, Претседателот на Собранието на Република Македонија, Претседателот на Владата на Република Македонија, според утврдениот принцип на ротација.

Член 4

Годишнините на значајни настани и истакнати личности од членовите 2 и 3 на Програмата за 2015 година ќе се одбележуваат со:

- свечени седници, академии и научни собири;
- уметнички остварувања и манифестации;
- споменично одбележување;
- издавање на монографии и други публикации;
- издавање на пригодни поштенски марки;
- издавање на пригодни ковани пари;
- воспитно – образовни активности;
- информативно – пропагандни активности;
- изложбени активности, студиски денови, трибини и други облици на одбележување.

Член 5

За јубилејните годишнини од посебно значење за државно-правниот развој на Република Македонија во 2015 година ќе бидат издадени монографии.

Член 6

Комисијата за култура на Собранието на Република Македонија ќе го следи спроведувањето на активностите предвидени во Програмата.

Член 7

За одбележувањата на други годишнини на значајни настани и истакнати личности во согласност со критериумите од членовите 2 и 3 на Одлуката за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности во Република Македонија, како и за одбележување на меѓународни денови и денови што се одбележуваат секоја година ќе се грижат надлежните органи на државната управа, културно-образовните и научните институции, јавните претпријатија, локалната самоуправа и други организации и здруженија.

Член 8

Финансиските средства за реализација на обврските што произлегуваат од оваа програма, согласно со членот 7 од Одлуката за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности во Република Македонија, се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.

Член 9

Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4731/1
17 декември 2014 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**5769.**

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ****Член 1**

Се запишува право на сопственост на недвижните ствари-објекти во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите кои се наоѓаат на КП број 17 за КО Маџари н тоа:

- зграда број 5, намена на зграда и други објект В1-3, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 262 м2;
- зграда број 5, намена на зграда и други објект В1-3, влез 1, кат 1, број 2, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 306 м2;
- зграда број 5, намена на зграда и други објект В1-3, влез 1, кат ПК, број 3, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 325 м2;
- зграда број 5, намена на зграда и други објект В1-3, влез 2, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 59 м2;
- зграда број 6, намена на зграда и други објект В1-3, влез 1, кат ПО, број 1, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 606 м2;
- зграда број 6, намена на зграда и други објект В1-3, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 686 м2;
- зграда број 6, намена на зграда и други објект В1-3, влез 1, кат 1, број 2, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 304 м2;

- зграда број 8, намена на зграда и други објект А5-1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда Г, со внатрешна површина од 60 м²;

- зграда број 16, намена на зграда и други објект В1-3, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 61 м²;

- зграда број 16, намена на зграда и други објект В1-3, влез 1, кат 1, број 1, намена на посебен дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 62 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10316/1
8 декември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

5770.

Врз основа на член 36 – и став 3 и член 86 став 9 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13 и 116/14), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА БОДИРАЊЕ НА ПРВИОТ И ВТОРИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ УВЕРЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ СТОПАНСКИ РИБОЛОВ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ И ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ УВЕРЕНИЕ ЗА РИБОЧУВАР И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на бодирање на првиот и вториот дел од испитот за добивање уверение за вршење стопански риболов, формата и содржината на уверението за положен испит и испитот за добивање уверение за рибочувар и формата и содржината на уверението за положен испит.

Член 2

Во првиот дел од испитите од член 1 на овој правилник точниот одговор на прашањата се бодира со пет бода, сличните одговори со точниот одговор не се бодираат, неточниот одговор во мал обем се бодира со минус еден бод, а неточниот одговор во голем обем со минус два бода. Максималниот број на освоени бодови изнесува 50 бодови.

Во вториот дел од испитите точниот одговор се бодира со пет бода, сличните одговори со точниот одговор се бодираат со два бода, а различните одговори со точниот одговор се бодуваат со минус два бода. Максималниот број на освоени бодови изнесува 50 бодови.

Член 3

Уверението за положен испит за вршење стопански риболов се издава на хартија во бела боја во А4 формат.

Уверението од став 1 на овој член ги содржи следниве податоци:

- грб на Република Македонија;
- назив Република Македонија;
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- зборовите “Врз основа на член 36 – и став 3 од Законот за рибарство и аквакултура министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство на кандидатот кој го положил Испитот за добивање уверение за стопански риболов издава:“;
- Уверение за положен испит за вршење стопански риболов;
- име и презиме;
- датум и место на раѓање;
- степен на образование;
- датумот кога е положен испитот - прв и втор дел;
- број и датум на издавање на уверението и
- место за печат и потпис на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Формата и содржината на уверението од став 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Уверението за положен испит за рибочувар се издава на хартија во бела боја во А4 формат.

Уверението од став 1 на овој член ги содржи следниве податоци:

- грб на Република Македонија;
- назив Република Македонија;
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- зборовите “Врз основа на член 36 – и став 3 од Законот за рибарство и аквакултура министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство на кандидатот кој го положил Испитот за добивање уверение за рибочувар издава:“;
- Уверение за положен испит за рибочувар;
- име и презиме;
- датум и место на раѓање;
- степен на образование;
- датумот кога е положен испитот - прв и втор дел;
- број и датум на издавање на уверението и
- место за печат и потпис на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Формата и содржината на уверението од став 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со денот на отпочнувањето на примената на членот 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 164/13).

Бр. 08-7295/4
5 декември 2014 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р Михаил Цветков, с.р.



Прилог 1

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Врз основа на член 36 – и став 3 од Законот за рибарство и аквакултура министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство на кандидатот кој го положил Испитот за добивање уверение за стопански риболов издава:

**УВЕРЕНИЕ
ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ
СТОПАНСКИ РИБОЛОВ**

(име и презиме)

(датум и место на раѓање)

(степен на образование)

(датум на полагање – прв дел)

(датум на полагање – втор дел)

Број _____
_____ година
Скопје

М.П.

Министер за земјоделство, шумарство и
водостопанство,



Прилог 2

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Врз основа на член 36 – и став 3 од Законот за рибарство и аквакултура министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство на кандидатот кој го положил Испитот за добивање уверение за рибочувар издава:

УВЕРЕНИЕ
ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ ЗА РИБОЧУВАР

(име и презиме)

(година и место на раѓање)

(степен на образование)

(датум на полагање – прв дел)

(датум на полагање – втор дел)

Број _____

_____ година

Скопје

М.П.

Министер за земјоделство, шумарство и
водостопанство,

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ВРСКИ****5771.**

Врз основа на член 37-а став (4) од Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/10, 23/11, 53/11, 158/11, 137/13, 163/13, 42/14 и 166/14), министерот за транспорт и врски донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ВО ОДНОС НА ПРОСТОР-
НИТЕ УСЛОВИ И МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКА-
ТА И ИНФОРМАТИЧКАТА ОПРЕМА НА ПРОС-
ТОРИИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА ОПШТА
ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБНОСТ****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на испитот за општа професионална способност.

Член 2

Полагањето на испитот за општа професионална способност (во натамошниот текст: испитот), се спроведува во две простории од кои секоја одделно треба да биде опремена со:

- најмалку 36 работни бироа од кои 30 за станиците за тестирање, пет за членовите на комисијата за полагање и една за серверот;
- најмалку 36 столчиња;
- дисплеј за објавување на резултати со димензии од најмалку 2x2 метри;
- најмалку 30 персонални компјутери чиј монитор е најмалку 19“;
- еден централен сервер со монитор за надгледување на процесот на тестирање и за локално снимање на процесот на тестирање;
- локална комуникациска мрежа;
- мрежен преклопник и
- мрежна камера за снимање на полагањето.

Член 3

(1) Овластеното правно лице - Центар за обука треба да поседува соодветна информатичка опрема и софтверска апликација што овозможува воспоставување и водење единствена база на податоци за спроведување на испитот, документацијата, стручната анализа и стручниот надзор.

(2) Покрај информатичката опрема и посебната софтверска апликација од ставот (1) на овој член, овластеното правно лице - Центар за обука треба да има и:

- пристап за користење на апликацијата на Министерството за транспорт и врски за спроведување на електронското полагање на испитот и
- интернет конекција во седиштето на овластеното правно лице - Центар за обука од најмалку 10мб/с, наменета исклучиво за електронското полагање на испитот.

Член 4

Електронскиот систем кој се користи за полагање на испитот, треба во целост да биде усогласен со пропишаниот начин на бодирање на испитните прашања од испитот за општа професионална способност.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за критериумите во однос на просторните услови и материјално - техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на теоретскиот дел од испитот за општа професионална способност и теоретскиот дел од испитот за стручно познавање и компетентност во врска со железничкото возило и за стручно познавање и компетентност во врска со железничката инфраструктура, како и периодичните проверки на знаењето на машиновозач („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/14).

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-17602/1

15 декември 2014 година
Скопје

Министер

за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.**НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****5772.**

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ
КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ**

1. Во Одлуката за издавање кована пара за колекционерски цели О. бр. 02-15/III-4/2014 од 27 март 2014 година и О. бр. 02-15/IX-6/2014 од 25 септември 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/14 и 143/14), во точката 2 алинеја 1, бројот: „35“ се заменува со бројот: „30“.

2. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Гувернер

и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.О. бр. 02-15/XII-2/2014
18 декември 2014 година
Скопје

5773.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ
КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Во Одлуката за издавање кована пара за колекционерски цели О. бр. 02-15/8/2014 од 9 декември 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 181/14), во точката 2, бројот: „35“ се заменува со бројот: „30“.

2. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/ХП-3/2014
18 декември 2014 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

5774.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14) и точка 5 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА ЗА
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за колекционерски цели од серијата „Икони на светци“, со име „Вера, Надеж, Љубов и мајка им Софија“, со бележите утврдени во Одлуката за издавање на кована пара за колекционерски цели О. бр. 02-15/8/2014 од 9 декември 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 181/14) и Одлуката за изменување на Одлуката за издавање кована пара за колекционерски цели О. бр. 02-15/ХП-3 /2014 од 18 декември 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 188/14).

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука се пушта во оптек почнувајќи од 24 декември 2014 година.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/ХП-4/2014
18 декември 2014 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ

5775.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ

На ден 20.11.2014 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Лактиње, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Охрид.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Лактиње, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Лактиње.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-20653/1
20 ноември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5776.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ

На ден 20.11.2014 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Врпско, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Прилеп.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Врпско, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Врпско.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-20654/1
20 ноември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5777.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 20.11.2014 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Полчиште-2, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Прилеп.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Полчиште-2, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Полчиште-2.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-20655/1
20 ноември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5778.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 20.11.2014 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Рилево, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Прилеп.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Рилево, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Рилево.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-20656/1
20 ноември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5779.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 20.11.2014 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Секирци, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Прилеп.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Секирци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Секирци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-20657/1
20 ноември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5780.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 20.11.2014 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Дреново, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Македонски Брод.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Дреново, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Дреново.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-20658/1
20 ноември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5781.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 25.11.2014 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Чалошево, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Велес.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Чалошево, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Чалошево.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-20882/1
25 ноември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5782.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 25.11.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Долно Врановци, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Велес.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Долно Врановци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Долно Врановци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-20883/1
25 ноември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5783.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 25.11.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Драгарино, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Драгарино, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Драгарино.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-20884/1
25 ноември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5784.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 25.11.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Негорци, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Гевгелија.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Негорци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Негорци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-20885/1
25 ноември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5785.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 25.11.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Николик, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Гевгелија.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Николик, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Николик.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-20886/1
25 ноември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5786.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 25.11.2014 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Шопур, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Штип.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Шопур, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Шопур.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-20887/1
25 ноември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5787.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 25.11.2014 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Горачино, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Штип.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Горачино, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Горачино.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-20888/1
25 ноември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5788.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 25.11.2014 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Три Чешми-Вон-град, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Штип.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Три Чешми-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Три Чешми-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-20889/1
25 ноември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5789.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 25.11.2014 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Крупиште, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Штип.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Крупиште, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Крупиште.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-20890/1
25 ноември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5790.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 25.11.2014 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Караорман-Вон-град, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Штип.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Караорман-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Караорман-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-20891/1
25 ноември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

5791.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 25.11.2014 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Пухче, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Штип.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Пухче, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Пухче.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-20892/1
25 ноември 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

5792.

Врз основа на член 11 од Уредбата за определување на условите и начинот на доделување на национално спортско признание за врвно спортско остварување и висината на паричниот надоместок („Службен весник на Република Македонија“ бр. 127/08), Агенцијата за млади и спорт, објавува

ЛИСТА
НА СПОРТИСТИ НА КОИ ИМЕ ДОДЕЛЕНО НАЦИОНАЛНО СПОРТСКО ПРИЗНАНИЕ ЗА 2014 ГОДИНА

Ред. Бр.	Име и презиме на спортистот	Дата, месец, година на раѓање и место
1.	Мумин Вели	роден 22.03.1980г. во Скопје
2.	Кирил Лазаров	роден 10.05.1980г. во Св. Николе

Бр. 08-2407/2
15 декември 2014 година
Скопје

Директор,
м-р **Марјан Спасески, с.р.**

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5793.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, производство и услуги ЈАКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 17.12.2014 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги ЈАКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „11-ти Октомври“ бр. 18/10, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ЈАКО СОЛАР“ со инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 1226/13, м.в. „Попова Кула“, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за трговија, производство и услуги ЈАКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „11-ти Октомври“ бр. 18/10, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV-101;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ЈАКО СОЛАР“;

- податоци за локација на електроцентралата: КП.бр.1226/13, м.в. „Попова Кула“, КО Демир Капија, Општина Демир Капија;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (165 панели со моќност на панел од 300 W и 1 панел со моќност од 250 W);

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ЈАКО СОЛАР“, УП1 бр.08-122/12 од 09.05.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „ЈАКО СОЛАР“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-218/14
17 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

5794.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, производство и услуги ЛАЗАРО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 17.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги ЛАЗАРО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Борис Трајковски“ бр. 109, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ЛАЗАРО“ со инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 1226/48, м.в. „Попова Кула“, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за трговија, производство и услуги ЛАЗАРО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Борис Трајковски“ бр. 109, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-103;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ЛАЗАРО“;

- податоци за локација на електроцентралата: КП.бр.1226/48, м.в. „Попова Кула“, КО Демир Капија, Општина Демир Капија;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (165 панели со моќност на панел од 300 W и 1 панел со моќност од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.300 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ЛАЗАРО“, УП1 бр.08-124/12 од 9.5.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „ЛАЗАРО“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-220/14
17 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

5795.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО - СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 17.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО - СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, со седиште на ул. „Слободан Митров – Данко“ бр.57, Гевгелија, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО СДЛ“ со инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП бр.1226/39, ГП бр.61.1.м.в. „Попова Кула“, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО - СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, со седиште на ул. „Слободан Митров – Данко“ бр.57, Гевгелија;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-160;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ЕНЕРГО СДЛ“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.1226/39, ГП бр.61.1,м.в. „Попова Кула“, КО Демир Капија, Општина Демир Капија;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (165 панели со моќност на панел од 300 W, и еден панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.316 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО СДЛ“, УП1 бр. 08-105/13 од 29.7.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО СДЛ“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €¢/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-223/14
17 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

5796.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО - СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 17.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО - СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, со седиште на ул. „Слободан Митров – Данко“ бр.57, Гевгелија, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО СДЛ – ЕХ 1“ со инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП бр. 1226/74, ГП бр.61.2, м.в. „Попова Кула“, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО - СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, со седиште на ул. „Слободан Митров – Данко“ бр.57, Гевгелија;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-162;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ЕНЕРГО СДЛ – ЕХ 1“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.1226/74, ГП бр.61.2,м.в. „Попова Кула“, КО Демир Капија, Општина Демир Капија;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (165 панели со моќност на панел од 300 W, и еден панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.316 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО СДЛ – ЕХ 1“, УП1 бр. 08-107/13 од 29.7.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО СДЛ – ЕХ 1“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €¢/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-225/14
17 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

5797.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО - СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 17.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО - СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, со седиште на ул. „Слободан Митров – Данко“ бр.57, Гевгелија, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО СДЛ – ЕХ 2“ со инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП бр. 1226/75, ГП бр. 61.3, м.в. „Попова Кула“, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО - СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, со седиште на ул. „Слободан Митров – Данко“ бр.57, Гевгелија;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-РВ-161;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ЕНЕРГО СДЛ – ЕХ 2“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.1226/75, ГП бр.61.3, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (165 панели со моќност на панел од 300 W, и еден панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.316 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО СДЛ – ЕХ 2“, УП1 бр. 08-106/13 од 29.07.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО СДЛ – ЕХ 2“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-227/14
17 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

5798.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република

Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 17.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, со седиште на ул. „Слободан Митров - Данко“ бр.57, Гевгелија, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО ПОВЕР Н“ со инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП бр.1226/40, ГП бр.62.1, м.в. „Попова Кула“, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија со седиште на ул. „Слободан Митров - Данко“, бр.57, Гевгелија;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-РВ-163;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ЕНЕРГО ПОВЕР Н“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.1226/40, ГП бр.62.1, м.в. „Попова Кула“, КО Демир Капија, Општина Демир Капија;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (165 панели со моќност на панел од 300 W и 1 панел со моќност од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.300 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО ПОВЕР Н“, УП1 бр.08-108/13 од 29.7.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО ПОВЕР Н“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-229/14
17 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

5799.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 17.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, со седиште на ул. „Слободан Митров - Данко“ бр.57, Гевгелија, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО ПОВЕР Н - Е1“ со инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП бр.1226/76, ГП бр.62.2, м.в. „Попова Кула“, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија со седиште на ул. „Слободан Митров - Данко“, бр.57, Гевгелија;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV-164;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ЕНЕРГО ПОВЕР Н - Е1“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.1226/76, ГП бр.62.2, м.в. „Попова Кула“, КО Демир Капија, Општина Демир Капија;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (165 панели со моќност на панел од 300 W и 1 панел со моќност од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.300 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО ПОВЕР Н - Е1“, УП1 бр.08-109/13 од 29.7.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО ПОВЕР Н“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-231/14

17 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

5800.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 17.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, со седиште на ул. „Слободан Митров - Данко“ бр.57, Гевгелија, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО ПОВЕР Н - Е2“ со инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП бр.1226/77, ГП бр.62.3, м.в. „Попова Кула“, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија со седиште на ул. „Слободан Митров - Данко“, бр.57, Гевгелија;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV-165;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ЕНЕРГО ПОВЕР Н - Е2“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.1226/77, ГП бр.62.3, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (165 панели со моќност на панел од 300 W и 1 панел со моќност од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.300 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО ПОВЕР Н - Е2“, УП1 бр.08-110/13 од 29.7.2013 година,

односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО ПОВЕР Н – Е2“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-233/14

17 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

5801.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт - импорт Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 17.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт - импорт Скопје, со седиште на ул. Желево бр. 2/2-10, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентрала ХЕЦ 372 Ештерец - реф. бр.372 со инсталирана моќност од 376 kW и со локација на КП бр.551/4, КП бр.764/2, КП бр.768/4, бр.КП 764, КО Зелен Град; КП бр.120/2, КП бр. 1699/2, КП бр.119, КП бр.120, КП бр.1699, КО Шталковица и КП бр. 626/6, КП бр.626/1, КП бр.618, КП бр.618/2, КО Злетово, Општина Пробиштип.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт - импорт Скопје, со седиште на ул. Желево бр. 2/2-10, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентрала: РР-SH-63;

- назив на електроцентрала: ХЕЦ 372 Ештерец - реф. бр.372;

- податоци за локација на електроцентрала: на КП бр.551/4, КП бр.764/2, КП бр.768/4, бр.КП 764, КО Зелен Град; КП бр.120/2, КП бр. 1699/2, КП бр.119, КП бр.120, КП бр.1699, КО Шталковица и КП бр. 626/6, КП бр.626/1, КП бр.618, КП бр.618/2, КО Злетово, Општина Пробиштип;

- инсталирана моќност на електроцентрала: 376 kW (една генераторска единица со моќност од 376 kW);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентрала: 1.090.078 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентрала ХЕЦ 372 Ештерец - реф.бр. 372, УП1 бр.08-250/12 од 25.3.2013 година, односно се одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:

Блок	Количина на испорачана електрична енергија по блокови (kWh)	Повластена тарифа за испорачаната електрична енергија по блокови (€/kWh)
I	≤ 85.000	12,00
II	> 85.000 и ≤ 170.000	8,00
III	> 170.000 и ≤ 350.000	6,00
IV	> 350.000 и ≤ 700.000	5,00
V	> 700.000	4,50

- период на користење на повластените тарифи: 20 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-235/14

17 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

5802.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 17.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Разловечко Востание“, бр. 26 Б/3-14, Скопје, му се одобрува користење на повластена тари-

фа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.1“ со инсталирана моќност од 49,64 kW и со локација на дел од КП бр. 1511, м.в. „Преста“, КО Белчишта, Општина Дебарца.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје со седиште на ул. „Разловечко Востание“, бр. 26 Б/3-14, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-РВ-139;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.1“;

- податоци за локација на електроцентралата: на дел од КП бр. 1511, м.в. „Преста“, КО Белчишта, Општина Дебарца;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,64 kW (136 панели со моќност на панел од 245 W и 68 панел со моќност од 240 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 65.865 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.1“, УП1 бр.08-211/12 од 14.6.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.1“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-237/14

17 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

5803.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 17.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Разловечко Востание“, бр. 26 Б/3-14, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.2“ со инсталирана моќност од 49,64 kW и со локација на дел од КП бр. 1511, м.в. „Преста“, КО Белчишта, Општина Дебарца.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје со седиште на ул. „Разловечко Востание“, бр. 26 Б/3-14, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-РВ-140;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.2“;

- податоци за локација на електроцентралата: на дел од КП бр. 1511, м.в. „Преста“, КО Белчишта, Општина Дебарца;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,64 kW (136 панели со моќност на панел од 245 W и 68 панел со моќност од 240 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 65.865 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.2“, УП1 бр.08-212/12 од 14.6.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.2“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-239/14

17 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

5804.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 17.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 Б/3-14, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.3“ со инсталирана моќност од 49,64 kW и со локација на дел од КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје со седиште на ул. Разловечко Востание, бр. 26 Б/3-14, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-141;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.3“;

- податоци за локација на електроцентралата: на дел од КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,64 kW (136 панели со моќност на панел од 245 W и 68 панел со моќност од 240 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 65.865 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.3“, УП1 бр.08-213/12 од 14.6.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.3“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-241/14
17 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

5805.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 17.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 Б/3-14, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.4“ со инсталирана моќност од 49,64 kW и со локација на дел од КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје со седиште на ул. Разловечко Востание, бр. 26 Б/3-14, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-142;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.4“;

- податоци за локација на електроцентралата: на дел од КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,64 kW (136 панели со моќност на панел од 245 W и 68 панел со моќност од 240 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 65.865 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.4“, УП1 бр.08-214/12 од 14.6.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.4“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-243/14
17 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

5806.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 17.12.2014 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 Б/3-14, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.5“ со инсталирана моќност од 49,64 kW и со локација на дел од КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје со седиште на ул. Разловечко Востание, бр. 26 Б/3-14, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-143;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.5“;

- податоци за локација на електроцентралата: на дел од КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,64 kW (136 панели со моќност на панел од 245 W и 68 панел со моќност од 240 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 65.865 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.5“, УП1 бр.08-215/12 од 14.6.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.5“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-245/14
17 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

5807.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 17.12.2014 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 Б/3-14, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.5“ со инсталирана моќност од 49,64 kW и со локација на дел од КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје со седиште на ул. Разловечко Востание, бр. 26 Б/3-14, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-143;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.5“;

- податоци за локација на електроцентралата: на дел од КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,64 kW (136 панели со моќност на панел од 245 W и 68 панел со моќност од 240 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 65.865 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.5“, УП1 бр.08-215/12 од 14.6.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.5“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-247/14
17 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

5808.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 17.12.2014 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 Б/3-14, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.7“ со инсталирана моќност од 49,64 kW и со локација на дел од КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје со седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 Б/3-14, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV-145;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.7“;

- податоци за локација на електроцентралата: на дел од КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,64 kW (136 панели со моќност на панел од 245 W и 68 панел со моќност од 240 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 65.865 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.7“, УП1 бр.08-217/12 од 14.6.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.7“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-249/14
17 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

5809.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 17.12.2014 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 Б/3-14, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.8“ со инсталирана моќност од 49,64 kW и со локација на дел од КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје со седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 Б/3-14, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV-146;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.8“;

- податоци за локација на електроцентралата: на дел од КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,64 kW (136 панели со моќност на панел од 245 W и 68 панел со моќност од 240 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 65.865 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.8“, УП1 бр.08-218/12 од 14.6.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.8“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-251/14
17 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

5810.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, производство и услуги ЈАКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 17.12.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги ЈАКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „11-ти Октомври“ бр. 18/10, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ЈАКО СОЛАР“ со инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 1226/13, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на ова решение:

- назив и седиште: Друштво за трговија, производство и услуги ЈАКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „11-ти Октомври“ бр. 18/10, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-101;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ЈАКО СОЛАР“;

- податоци за локација на електроцентралата: КП.бр.1226/13, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (165 панели со моќност на панел од 300 W и 1 панел со моќност од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.300 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 17.12.2029 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-217/14
17 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

5811.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, производство и услуги ЛАЗАРО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 17.12.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги ЛАЗАРО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Борис Трајковски“ бр. 109, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ЛАЗАРО“ со инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 1226/48, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на ова решение:

- назив и седиште: Друштво за трговија, производство и услуги ЛАЗАРО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Борис Трајковски“ бр. 109, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-103;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ЛАЗАРО“;

- податоци за локација на електроцентралата: КП.бр.1226/48, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (165 панели со моќност на панел од 300 W и 1 панел со моќност од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.300 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 17.12.2029 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-219/14
17 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

5812.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО - СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 17.12.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО - СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, со седиште на ул. „Слободан Митров – Данко“ бр.57, Гевгелија, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО СДЛ“ со инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП бр.1226/39, ГП бр.61.1,м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО - СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, со седиште на ул. „Слободан Митров – Данко“ бр.57, Гевгелија;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-160;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ЕНЕРГО СДЛ“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.1226/39, ГП бр.61.1,м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (165 панели со моќност на панел од 300 W, и еден панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.316 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 17.12.2029 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-222/14
17 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

5813.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО - СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 17.12.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО - СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, со седиште на ул. „Слободан Митров – Данко“ бр.57, Гевгелија, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО СДЛ - ЕХ 1“ со инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП бр.1226/74, ГП бр.61.2,м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО - СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, со седиште на ул. „Слободан Митров – Данко“ бр.57, Гевгелија;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-162;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ЕНЕРГО СДЛ - ЕХ 1“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.1226/74, ГП бр.61.2,м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (165 панели со моќност на панел од 300 W, и еден панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.316 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 17.12.2029 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-224/14
17 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

5814.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО - СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 17.12.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО - СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, со седиште на ул. „Слободан Митров – Данко“ бр.57, Гевгелија, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО СДЛ - ЕХ 2“ со инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП бр.1226/75, ГП бр.61.3, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО - СДЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, со седиште на ул. „Слободан Митров – Данко“ бр.57, Гевгелија;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-РV-161;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ЕНЕРГО СДЛ - ЕХ 2“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.1226/75, ГП бр.61.3, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (165 панели со моќност на панел од 300 W, и еден панел од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.316 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 17.12.2029 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-226/14
17 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

5815.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 17.12.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, со седиште на ул. „Слободан Митров – Данко“ бр.57, Гевгелија, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО ПОВЕР Н“ со инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП бр.1226/40, ГП бр.62.1, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на ова решение:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија со седиште на ул. „Слободан Митров – Данко“ бр.57, Гевгелија;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-РV-163;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ЕНЕРГО ПОВЕР Н“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.1226/40, ГП бр.62.1, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (165 панели со моќност на панел од 300 W и 1 панел со моќност од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.300 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 17.12.2029 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-228/14
17 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

5816.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГОПОВЕР- Н ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 17.12.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, со седиште на ул. „Слободан Митров – Данко“ бр.57, Гевгелија, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО ПОВЕР Н - Е1“ со инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП бр.1226/76, ГП бр.62.2, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на ова решение:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија со седиште на ул. „Слободан Митров – Данко“ бр.57, Гевгелија;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-164;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ЕНЕРГО ПОВЕР Н - Е1“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.1226/76, ГП бр.62.2, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (165 панели со моќност на панел од 300 W и 1 панел со моќност од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.300 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 17.12.2029 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-230/14
17 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

5817.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 17.12.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, со седиште на ул. „Слободан Митров – Данко“ бр.57, Гевгелија, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ЕНЕРГО ПОВЕР Н - Е2“ со инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП бр.1226/77, ГП бр.62.3, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на ова решение:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕРГОПОВЕР-Н ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија со седиште на ул. „Слободан Митров – Данко“ бр.57, Гевгелија;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-165;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ЕНЕРГО ПОВЕР Н - Е2“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.1226/77, ГП бр.62.3, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (165 панели со моќност на панел од 300 W и 1 панел со моќност од 250 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.300 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 17.12.2029 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-232/14
17 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

5818.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт - импорт Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 17.12.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт - импорт Скопје, со седиште на ул. „Желево“ бр. 2/2-10, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата ХЕЦ 372 Ештерец - реф. бр.372 со инсталирана моќност од 376 kW и со локација на КП бр.551/4, КП бр.764/2, КП бр.768/4, бр.КП 764, КО Зелен Град; КП бр.120/2, КП бр. 1699/2, КП бр.119, КП бр.120, КП бр.1699, КО Шталковица и КП бр. 626/6, КП бр.626/1, КП бр.618, КП бр.618/2, КО Злетово, Општина Пробиштип.

2. Податоци за носителот на ова решение:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт - импорт Скопје, со седиште на ул. „Желево“ бр. 2/2-10, Скопје;
- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-SH-63;
- назив на електроцентралата: ХЕЦ 372 Ештерец - реф. бр.372;
- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.551/4, КП бр.764/2, КП бр.768/4, бр.КП 764, КО Зелен Град; КП бр.120/2, КП бр. 1699/2, КП бр.119, КП бр.120, КП бр.1699, КО Шталковица и КП бр. 626/6, КП бр.626/1, КП бр.618, КП бр.618/2, КО Злетово, Општина Пробиштип;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 376 kW (една генераторска единица со моќност од 376 kW);
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.090.078 kWh;
- датум на престанок на важење на ова решение: 17.12.2034 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-234/14
17 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

5819.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 17.12.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 Б/3-14, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.1“ со инсталирана моќност од 49,64 kW и со локација на дел од КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца.

2. Податоци за носителот на ова решение:

- назив и седиште: Друштво за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје со седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 Б/3-14, Скопје;
- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-RV-139;
- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.1“;
- податоци за локација на електроцентралата: на дел од КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,64 kW (136 панели со моќност на панел од 245 W и 68 панел со моќност од 240 W);
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 65.865 kWh;
- датум на престанок на важење на ова решение: 17.12.2029 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-236/14
17 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

5820.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 17.12.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 Б/3-14, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.2“ со инсталирана моќност од 49,64 kW и со локација на дел од КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца.

2. Податоци за носителот на ова решение:

- назив и седиште: Друштво за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје со седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 Б/3-14, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-140;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.2“;

- податоци за локација на електроцентралата: на дел од КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,64 kW (136 панели со моќност на панел од 245 W и 68 панел со моќност од 240 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 65.865 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 17.12.2029 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-238/14
17 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

5821.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 17.12.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 Б/3-14, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.3“ со инсталирана моќност од 49,64 kW и со локација на дел од КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца.

2. Податоци за носителот на ова решение:

- назив и седиште: Друштво за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје со седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 Б/3-14, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-141;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.3“;

- податоци за локација на електроцентралата: на дел од КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,64 kW (136 панели со моќност на панел од 245 W и 68 панел со моќност од 240 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 65.865 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 17.12.2029 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-240/14
17 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

5822.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 17.12.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 Б/3-14, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.4“ со инсталирана моќност од 49,64 kW и со локација на дел од КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца.

2. Податоци за носителот на ова решение:

- назив и седиште: Друштво за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје со седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 Б/3-14, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-142;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.4“;

- податоци за локација на електроцентралата: на дел од КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,64 kW (136 панели со моќност на панел од 245 W и 68 панел со моќност од 240 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 65.865 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 17.12.2029 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-242/14
17 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

5823.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 17.12.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 Б/3-14, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.5“ со инсталирана моќност од 49,64 kW и со локација на дел од КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца.

2. Податоци за носителот на ова решение:

- назив и седиште: Друштво за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје со седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 Б/3-14, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-143;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.5“;

- податоци за локација на електроцентралата: на дел од КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,64 kW (136 панели со моќност на панел од 245 W и 68 панел со моќност од 240 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 65.865 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 17.12.2029 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-244/14
17 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

5824.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 17.12.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 Б/3-14, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.6“ со инсталирана моќност од 49,64 kW и со локација на дел од КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца.

2. Податоци за носителот на ова решение:

- назив и седиште: Друштво за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје со седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 Б/3-14, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-144;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.6“;

- податоци за локација на електроцентралата: на дел од КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,64 kW (136 панели со моќност на панел од 245 W и 68 панел со моќност од 240 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 65.865 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 17.12.2029 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-246/14
17 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

5825.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 17.12.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 Б/3-14, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.7“ со инсталирана моќност од 49,64 kW и со локација на дел од КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца.

2. Податоци за носителот на ова решение:

- назив и седиште: Друштво за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје со седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 Б/3-14, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-145;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.7“;

- податоци за локација на електроцентралата: на дел од КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,64 kW (136 панели со моќност на панел од 245 W и 68 панел со моќност од 240 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 65.865 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 17.12.2029 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-248/14
17 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

5826.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 17.12.2014 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА
ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 Б/3-14, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.8“ со инсталирана моќност од 49,64 kW и со локација на дел од КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца.

2. Податоци за носителот на ова решение:

- назив и седиште: Друштво за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје со седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26 Б/3-14, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV-146;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.8“;

- податоци за локација на електроцентралата: на дел од КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,64 kW (136 панели со моќност на панел од 245 W и 68 панел со моќност од 240 W);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 65.865 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 17.12.2029 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-250/14
17 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. Ъ Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД Ъ Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014188